



СЛУЖБ

9100: Skopje

Год 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинтовостројство 60802-603-1123

Петок, 6 август 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 35

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 16 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 620 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошта Факс 221 — Телефон: центар 650-135; Уредништво 651-845; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

540.

Врз основа на член 90 точка 2 од Основниот закон за средствата за работа на органите на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/64, 57/65 и 1/67), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/65, 57/65, 38/67, 7/70, 44/70, 70/72, 42/73, 34/75 и 11/76) во член 4 став 1 зборовите: „од 250 динари“ се заменуваат со зборовите: „од 300 динари“.

Став 2 се менува и гласи:

„На работникот можат да му се признаат трошоците за нокевање најмногу до 150 динари. Ако на работникот му се надоместат трошоците за нокевање, дневницата му се намалува за 30%.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 639

29 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с.р.

541.

Врз основа на член 305 став 6 и член 307 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишува кои стоки и под кои услови можат привремено да се увезуваат заради користење во смисла на член 305 ст. 1, 2 и 3 од Царинскиот закон.

Член 2

Во смисла на член 305 став 1 точка 1 од Царинскиот закон, можат привремено да се увезуваат стоки заради облагородување (преработка, доработ-

ка или обработка) во согласност со одредбите на Одлуката за работите на вршењето на услуги при облагородување на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73).

Заради облагородување може привремено да се увезува репродукционен материјал (суровини, полупроизводи, делови за вградување и помошен материјал).

Стоките од став 2 на овој член можат да се увезуваат во време неопходно за да се изврши нивното облагородување, со тоа што царинарницата може да одобри рок најдолго до 6 месеци. Во оправдани случаи царинарницата може тој рок да го продолжи, но не повеќе од 3 месеци.

Член 3

Како преработка се подразбираат сите дејствија на облагородување во процесот на производството кај домашна производителска организација на здружен труд, со кои им се менуваат основните својства на привремено увезените стоки.

Како доработка се подразбираат дејствијата со кои увезените стоки се облагородуваат, како што се печатење, бојосување, чистење и др., или им се додаваат други стоки заради вградување, вшивање, мешање и др., ако во тој процес привремено увезените стоки не ги менуваат основните својства.

Како обработка се подразбира секоја механичка, хемиска и друга постапка што се презема заради дотерување и друг начин на подобрување на квалитетот на производите, без додавање на ист или друг вид стоки.

Член 4

Привремен увоз заради облагородување може да се врши под услов стоките да се сопственост на странски нарачувач, привремениот увоз да го врши организација на здружен труд регистрирана за вршење на надворешнотрговска дејност на извоз и увоз на стоки и услуги и преработката, доработката, или обработката да ја врши домашната производителска организација на здружен труд.

Ако облагородувањето на стоките се врши во фази, односно во разни производителски организации на здружен труд, секоја фаза, односно облагородување во друга производителска организација на здружен труд може да се почне само по претходно одобрение од царинарницата.

Член 5

Ако во текот на облагородувањето странскиот нарачувач на стоките ја изменил диспозицијата и стоките ѝ ги дал на друга домашна организација на здружен труд заради облагородување, организацијата што го извршила привремениот увоз мора да ја пријави на царинарницата промената на диспозицијата и да бара измена на решението со кое е одобрен привремениот увоз.

Член 6

Заради поправка, во смисла на член 305 став 1 точка 2 на Царинскиот закон, можат привремено да се увезуваат:

1) превозни средства во воздушниот, поморскиот, езерскиот и речниот сообраќај и живни делови, што се сопственост на странскиот нарачувач;
2) стоки што југословенски организации на здружен труд ги извезле и што му се продадени на странскиот купувач.

Царинарницата може да одобри привремен увоз на стоките од став 1 на овој член на определено време, но не подолго од 6 месеци. Ако е во прашање поправка на брод или авион царинарницата може, во оправдан случај, овој рок да го продолжи.

Член 7

Заради излагање на меѓународни саеми, изложби и други приредби, во смисла на член 305 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, можат да се увезуваат стоки што се предмет на излагањето.

Привремен увоз на стоки, во смисла на став 1 од овој член, може да се одобри ако царинскиот обврзник (подносител на декларацијата) е овластена организација на здружен труд за меѓународна ишпедиција, регистриран застапник на странска фирма — сопственик на стоките или домашен организатор на саем, изложба или приредба.

Одобрението за привремен увоз го дава царинарницата во вид на забелешка на барањето (декларација за саемски стоки). Тој рок не може да биде подолг од 6 месеци од денот на завршетокот на меѓународниот саем, изложба или друга приредба, освен за предметите што се користат за уредување на саемски, односно изложбени простории.

На начинот пропишан во ст. 1, 2 и 3 на овој член се постапува и со предметите што привремено се увезуваат заради уредување на саемски, односно изложбени простории.

Член 8

Заради испитување, прикажување или вршење проби, во смисла на член 305 став 1 точка 4 на Царинскиот закон, можат привремено да се увезуваат стоки ако странскиот сопственик за тие цели дал стоки без надомест на определено време, но не подолго од 6 месеци.

Кон декларацијата на царинарницата ѝ се поднесува писмен доказ од странскиот испраќач на стоките дека стоките бесплатно ги праќа заради испитување, прикажување, односно вршење проби (фактура, писмо и сл.).

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, заради испитување, стоките што државни органи ги набавиле во странство и што се наменети за користење во странство, можат привремено да се увезат на определено време, но не подолго од 3 месеци.

Како прикажување, во смисла на став 1 од овој член, не се смета увозот на филмови заради прикажување во редовниот програм.

Член 9

Амбалажата во која се доставуваат стоки или е наменета за испраќање на стоки што се извезуваат, може привремено да се увезува, во смисла на член 305 став 1 точка 6 на Царинскиот закон, под услов да е странска сопственост.

Амбалажата што се увезува привремено мора во декларацијата да се опише според видот, бојата, обликот, тежината и другите обележја, заради утврдување на нејзината идентичност при враќањето во странство.

Одобрение за привремен увоз на амбалажа дава царинарницата во вид на забелешка на барањето. Во одобрението царинарницата го определува рокот во кој амбалажата мора да се врати во странство, а кој не може да биде подолг од 6 месеци од денот на преминувањето на стоките преку царинската линија. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи, но не подолго од 3 месеци.

Член 10

Кулиси, подвижни бини, опрема за сцени, предмети за забава, возила, шатори, гардероба и други реквизити, вклучувајќи и животни (во натамошниот текст: реквизити) можат привремено да се увезуваат, во смисла на член 305 став 1 точка 7 на Царинскиот закон, само ако се наменети за театарски, циркуски и други уметнички и забавни приредби, или за снимање на филмови од странско производство во Југославија.

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на овој член може да се одобри само ако се странска сопственост а подносителот на декларацијата домашна организација на здружен труд.

Ако реквизитите привремено се увезуваат, кон декларацијата се поднесува барање со детална спецификација на реквизитите и еден примерок од договорот за одржувањето на уметничка, односно забавна приредба.

Во оправдани случаи може да се одобри увоз на спортска опрема и други стоки што ги увезуваат домашни спортски и други организации за потреби на одржување на меѓународни спортски натпревари.

Привремен увоз на реквизитите од став 1 на овој член, царинарницата може да одобри на определено време, но не подолго од 6 месеци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи но не подолго од 3 месеци. Привремен увоз на стоките од став 4 на овој член царинарницата може да одобри на определено време, но не подолго од 3 месеци.

Член 11

Апарати, уреди и други предмети наменети за игра на среќа, не можат привремено да се увезуваат.

Член 12

По истекот на рокот од член 95 на Царинскиот закон, царинарницата може да одобри привремен увоз на патнички автомобили без приколка во смисла на член 305 став 1 точка 8 на Царинскиот закон, ако привремениот увоз го вршат:

1) странски државјани — службеници на странски дипломатски и конзуларни претставништва во Југославија што не уживаат дипломатски статус;
2) странски државјани ангажирани на работа во Југославија по основ на техничка помош или културна соработка;

3) странски државјани што доаѓаат во Југославија заради специјализација во југословенски институти, факултети и други научно-истражувачки установи;

4) странски државјани запишани како редовни студенти на југословенски виши или високи школи, вклучувајќи и трет степен на студии;

5) странски државјани запишани како редовни слушатели на југословенски воени школи;

6) странски стручњаци и уметници што домашни органи и организации на здружен труд ги ангажираат на определено време;

7) странски државјани — претставници на странски воздухопловни и бродарски компании во Југославија, под услов на реципроцитет;

8) странски државјани — претставници на странски трговски фирми и други организации во Југославија, под услов на реципроцитет;

9) странски државјани — членови на постојани меѓународни или меѓудржавни тела чие седиште е во Југославија;

10) странски државјани — членови на меѓународни и меѓудржавни тела, освен телата од одредбата под 7 на овој член, под услов на реципроцитет;

11) странски државјани што се доселуваат во Југославија, ако поднеле барање за добивање одобрение за постојано населување, односно барање за добивање азил;

12) лица од член 27 на Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74).

Член 13

Странските туристи што за време на привремен престој во Југославија внесле јахти, едрилици и други пловни објекти наменети за спорт и разонода или со нив вповиле во Југославија, можат да ги остават под царински надзор кај организациите на здружен труд регистрирани за давање услуги на чување на такви пловила, најдолго една година.

Член 14

Алати, инструменти и други средства за монтирање можат привремено да се увезуваат во смисла на член 305 став 1 точка 9 на Царинскиот закон, само ако опремата се увезува со договорена обврска на странскиот продавач да изврши монтажа со свои алати, инструменти или други средства за монтирање.

Како доказ дека со договорот е предвидена монтажа на увезената опрема, кон декларацијата за алатите, инструменти и другите средства за монтирање се поднесува договор, спецификација на алатите, инструменти и другите средства за монтирање, врз основа на кои царинарницата донесува писмено решение.

Член 15

Заради користење во производството на стоки што ќе се извезат во смисла на член 305 став 1 точка 10 на Царинскиот закон, привремено можат да се увезуваат репродукциони материјали (сировини, помошни материјали или полупроизводи), односно готови делови за вградување, под услов:

1) со договорот помеѓу домашната организација на здружен труд и странскиот нарачувач на стоките да е тоа предвидено;

2) репродукционите материјали, односно готовите делови да се сопственост на странскиот нарачувач.

Царинарницата може да одобри привремен увоз на репродукционите материјали од став 1 на овој член на време неопходно за користење во производството на стоките што ќе се извезат, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 6 месеци. Во оправдан случај царинарницата може тој рок да го продолжи, но не подолго од 3 месеци.

Член 16

Заради користење во процесот на производството и давање услуги во смисла на член 305 став 2 на Царинскиот закон, основните средства (машини, апарати, уреди, инструменти, превозни средства и др.) од странска сопственост, можат привремено да се увезуваат, и тоа:

1) механизација потребна за изградба на инвестициони објекти, односно за изведување одделни работи на инвестициони објекти во смисла на член 14 од Законот за отстапување изградба на инвестиционен објект на странски изведувач („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/76);

2) машини, апарати, уреди и инструменти — ако се наменети за настава и се даваат без надомест на употреба на организацијата на здружен труд или на друга организација заради организирање обука на кадри;

3) основни средства — ако се наменети за потребите на меѓународни и меѓудржавни организации или меѓународни, односно меѓудржавни комитети чие седиште е во Југославија;

4) основни средства — ако се наменети за отстранување на непосредна опасност од епидемија, елементарни или други непогоди, односно за отстра-

нување на непосредни последици од такви епидемии, односно непогоди;

5) специјални шински возила за испитување шини на железнички пруги;

6) машини, апарати и нивни одделни делови што служат како замена додека не се изврши поправка на соодветна машина, апарат, односно нивни одделен дел, што го увезла организацијата на здружен труд;

7) калапи, модели, клишеа, позитив филмови за офсет штампа и други заменливи алати, ако се неопходни за давање услуги на странскиот нарачувач, односно за производство на стоки наменети за извоз;

8) патнички моторни возила, регистрирани во странство, што домашни „Rent-a-car“ организации врз основа на договор со странски фирми изнајмуваат на странски туристи за користење во Југославија. Царинарницата привремен увоз може да одобри само во рамките на количеството на возилата за кои Сојузниот секретаријат за надворешна трговија дал посебна согласност.

Привремен увоз на предметите од став 1 на овој член царинарницата одобрува за време до 6 месеци. Во оправдани случаи царинарницата може да го продолжи рокот на привремениот увоз и тоа:

1) за случаите од точ. 1 до 4 став 1 на овој член, до рокот на завршетокот на работата заради чие извршување е одобрен привремен увоз;

2) за случаите од точ. 5 до 7, за натамошните 6 месеци.

Член 17

Царинарницата што врши царинење на привремено увезени стоки, освен стоките од чл. 6, 7, 8, 10, 12, 13 и 18 на оваа уредба, ќе утврди, врз основа на поднесената документација (царинска декларација, договор со странскиот партнер и др.), дека се исполнети условите за одобрување на привремениот увоз и ќе ја пресмета царината и другите увозни давачки што подносителот на декларацијата би ги платил ако би се вршело конечно царинење.

Подносителот на декларацијата е должен на царинарницата да ѝ поднесе меница акцептирана од соодветна деловна банка на износот на пресметаната царина и другите увозни давачки од став 1 на овој член, чиј рок за наплата втасува првиот ден по истекот на рокот за одобриот привремен увоз.

Ако привремено увезените стоки се царинат, покрај царината и другите увозни давачки што се утврдуваат во смисла на член 323 на Царинскиот закон, се плаќа камата по стапка од 0,5 проценти на полниот износ на царината и другите увозни давачки за секој ден — за сето време на траењето на привремениот увоз.

Член 18

Привремен увоз на стоки во смисла на член 305 став 3 на Царинскиот закон, може да се одобри, и тоа:

а) предмети за домаќинството ако ги увезуваат:

1) странски новинари акредитирани како странски дописници во Југославија;

2) странски државјани — службеници на странски дипломатски и конзуларни претставништва во Југославија што не уживаат дипломатски статус;

3) странски државјани што работат во Југославија по основ на меѓународна техничка помош или културна соработка;

4) странски државјани што доаѓаат во Југославија на специјализација во југословенски институти, факултети и други научноистражувачки установи;

5) странски државјани запишани како редовни студенти на југословенски виши или високи школи, вклучувајќи и трет степен на студии;

6) странски државјани запишани како редовни слушатели на југословенски воени школи;

7) странски стручњаци уметници што домашни органи и организации на здружен труд ги ангажираат на определено време;

8) странски државјани — претставници на странски воздухопловни и бродарски компании во Југославија, под услов на реципроцитет;

9) странски државјани — претставници на странски трговски фирми и други организации во Југославија, под услов на реципроцитет;

10) странски државјани — членови на постојани меѓународни или меѓудржавни тела чие седиште е во Југославија;

11) странски државјани — членови на меѓународни и меѓудржавни тела, освен телата од одредбата под 10, под услов на реципроцитет;

12) странски државјани што се доселуваат во Југославија или поднеле барање за добивање одобрение за постојано населување, односно за добивање азил;

б) опрема — за службени потреби на странски дописници, на странски дописништва и информативни установи и на странски трговски, воздухопловни и бродарски претставништва во Југославија, под услов на реципроцитет;

в) магнетоскопски ленти — за снимање телевизиски емисии, заради размена на програми со странски телевизиски организации.

Царинарницата го одобрува привремениот увоз за времето додека траат причините поради кои е одобрен привремениот увоз.

Член 19

Сите што според одредбите на Царинскиот закон и оваа уредба можат привремено да увезуваат стоки, можат привремено да увезуваат и делови за поправка за привремено увезените стоки, под услов заменетите делови да ги вратат во странство, да ги уништат под царински надзор или да ги предадат на царинарницата на слободно располагање.

Обезбедувањето од член 17 на оваа уредба за привремен увоз на делови не се полага ако деловите се увезуваат за поправка на стоки за кои не се полага обезбедување при привремен увоз.

Член 20

Привремен увоз на стоки не може да се одобри за стоките чиј редовен увоз е забранет.

Привремен увоз не може да се одобри за стоки купени на консигнационен склад во Југославија.

Член 21

Контрола и евиденција за користењето на привремен увоз води Сојузната управа за царини.

Сојузната управа за царини е должна тримесечно да доставува до Сојузниот секретаријат за финансии преглед на привремениот увоз од чл. 2, 6, 15 и 16 на оваа уредба, а за другите случаи на привремен увоз — еднаш годишно.

Член 22

Упатство за спроведување на оваа уредба ќе донесе, по потреба, сојузниот секретар за финансии.

Член 23

Привремениот увоз одобрен според одредбите на Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 10/75 и 7/76) царинарницата ќе го продолжува до истекот на роковите неопходни за завршување на работите поради кои привремениот увоз бил одобрен.

Член 24

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите за привремен увоз на стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 10/75 и 7/76).

Член 25

Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 624
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

542.

Врз основа на член 51 став 3 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРОПИШУВАЊЕ И НАПЛАТУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНА И КОМПЕНЗАТОРНА ЦАРИНА

Член 1

Дополнителната и компензаторната царина од член 51 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон се пропишуваат и се наплатуваат под условите и според постапката што се предвидени со оваа уредба.

Член 2

На производите што се увезуваат по цена пониска од нормалната цена (член 34 на Царинскиот закон), ако таквиот увоз му нанесува или може да му нанесе штета на стопанството на Југославија, ќе се пропише дополнителна царина во износ што претставува разлика помеѓу нормалната цена и цената по која е купен тој производ.

Член 3

Се смета дека увозот на стоките по цена пониска од нормалната цена му нанесува или може да му нанесе штета на стопанството на Југославија, ако таквиот увоз би го забавил развојот на определена гранка на стопанството или на стопанството на Југославија во целост.

Се смета дека производот се увезува по цена што е пониска од нормалната цена:

1) ако цената на производот што се увезува е пониска од цената по која таквиот производ се продава помеѓу меѓусебно независен купувач и продавач, наголемена за трошоците на превозот, осигурувањето, таксите и другите издатоци во врска со продажбата и доставувањето на стоките;

2) ако цената на производот што се увезува е пониска од цената по која таквиот или сличен производ се продава на домашниот пазар на земјата извозничка, намалена за давачките и таксите пропишани за прометот на таквиот производ во односната земја;

3) ако недостигаат податоци за цената на домашниот пазар на земјата извозничка, а цената на производот што се увезува е:

— пониска од трошоците на производството на таквиот производ во земјата на потеклото, наголемени за износот на вообичаените трошоци на трговијата и на нормалната добивка;

— пониска од највисоката споредлива извозна цена по која во редовните комерцијални работи таквиот или сличен производ се извезува во трети земји.

Член 4

При утврдувањето дали цената по која се увезува производот е пониска од нормалната цена, се земаат предвид трошоците на производството, условите на продажбата, таксите, начинот на оданочу-

вањето и другите елементи што се од влијание врз формирањето на цените.

Член 5

Барање за пропишување дополнителна царина за одделни производи можат да поднесат заинтересираните организации на здружен труд или други организации и органи на општествено-политичките заедници.

Барањето се поднесува до Стопанската комора на Југославија.

Член 6

Кон барањето за пропишување дополнителна царина се прилага документација за постоење на еден или повеќе услови од член 3 на оваа уредба, и тоа:

- 1) податоци за цената на односниот производ по која тој производ се увезува во Југославија;
- 2) податоци за нормалната цена по која таквиот или сличен производ се продава во меѓународната стоковна размена;
- 3) податоци за височината на внатрешните такси и давачки и за цената на таквиот или сличен производ на домашниот пазар на земјата извозничка;

- 4) податоци за цената на производството во земјата на потеклото (цена на чинењето и просечен профит);

- 5) податоци за цената на односниот или сличен производ по која земјата извозничка им продава такви производ на купувачите од трети земји.

Цената од точ. 1, 2 и 5 став 1 на овој член се искажува на паритетот CIF југословенска лука или франко југословенска граница.

Член 7

Покрај документацијата од член 6 на оваа уредба, подносителот на барањето за пропишување на дополнителна царина поднесува и податоци:

- 1) за називот на производот, за технолошко-техничкиот опис на производот и за распоредувањето на производот според Царинската тарифа;

- 2) за цената на производството и за продажната цена на таквиот производ франко склад на производителот на домашниот пазар, со назначување на производителот;

- 3) за обемот на домашното производство, за вкупната реализација на домашниот пазар, за увозот и извозот и за залихите на таквиот производ (по вредноста и по единица на мерка).

Член 8

Применото барање за пропишување на дополнителна царина, со документацијата и со своето мислење Стопанската комора на Југославија го доставува до Сојузниот секретаријат за финансии, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за пазар и цени.

Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија и Сојузниот секретаријат за пазар и цени го разгледуваат применото барање, и за својот став го известуваат Сојузниот секретаријат за финансии, кој до Сојузниот извршен совет поднесува предлог за пропишување на дополнителна царина.

Ако утврди дека не се исполнети условите од член 3 на оваа уредба, Сојузниот секретаријат за финансии ќе го одбие барањето и за тоа ќе го извести подносителот на барањето.

Член 9

Ако се увезуваат производи за кои во земјата на потеклото или во земјата на извозот е одобрена субвенција, вклучувајќи ја и субвенцијата за превоз, може, заради неутрализирање на субвенцијата, да се пропише и да се наплати компензаторна царина до износот на субвенцијата.

Ако се увезуваат производи чиј извоз од земјата на производителот или во земјата извозничка е ослободен од давачки и такси што на тие производи се плаќаат кога се употребуваат во прометот и потрошувачката во земјата на потеклото односно во земјата на извозот, износот на даденото ослободување не се смета како субвенција од став 1 на овој член.

Член 10

Одредбите на чл. 5 и 8 од оваа уредба сообразно ќе се применуваат и на постапката по барање за пропишување компензаторна царина.

Кон барањето за пропишување компензаторна царина се поднесуваат докази дека во земјата на потеклото или во земјата извозничка за односниот производ се даваат субвенции (непосредни или посредни) и во кој износ.

По барање на органот што ја води постапката, подносителот на барањето ќе поднесе и други докази заради утврдување дали постојат услови за пропишување на компензаторна царина.

Член 11

Сојузниот секретар за надворешна трговија, во спогодба со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, сојузниот секретар за финансии и сојузниот секретар за пазар и цени, може за производите за кои се поднесени барања за пропишување на дополнителна или компензаторна царина да определи контингент за увоз на тие производи од односната земја, ако поради подолго траење на постапката по поднесеното барање би можела да настани значителна штета за стопанството на Југославија.

Контингентите од став 1 на овој член се определуваат за период до шест месеци почнувајќи од денот кога Стопанската комора на Југославија го доставила своето мислење од член 8 став 1 на оваа уредба за пропишување на дополнителна, односно компензаторна царина.

Член 12

Дополнителна и компензаторна царина пресметуваат и наплатуваат царинарниците, според прописите за наплатување на царината.

Износот на дополнителната и компензаторната царина се вклучува во царинската основица за примена на царинската стапка од Царинската тарифа пропишана за односниот производ.

Член 13

За ист производ што се увезува од иста земја не може истовремено да се наплати и дополнителна и компензаторна царина.

Член 14

Поблиски прописи за постапката за пресметување и наплатување на дополнителна и компензаторна царина донесува, по потреба, сојузниот секретар за финансии.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за условите и постапката за пропишување и наплатување на дополнителна и компензаторна царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

Член 16

Оваа уредба влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 632
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

543.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 16 став 1 и член 27 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЕКСПЕДИРАЊЕ И ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМА И ПОШТЕНСКИ КАРТИЧКИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕНСКИ СООБРАЌАЈ

1. Организациите на здружен труд на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат своите важечки цени за обични писма и за поштенски картички во внатрешниот сообраќај да ги зголемат, така што новите цени да изнесуваат, и тоа за:

	Динари
1) писмо до 20 грама тежина	1,50
2) писмо над 20 до 50 грама тежина	2,00
3) писмо над 50 грама тежина, за секои натамошни 50 грама тежина или за дел од тежина, но најмногу до 2000 грама	0,25
4) поштенска картичка	1,00

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на максималните цени, односно тарифи за експедирање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/74).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 637
29 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

544.

Врз основа на точка 5 од Одлуката за утврдување на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75 и 33/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА УВОЗ НА СУРОВИНИ, ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ ЗА КОИ Е ПРОПИШАН УВОЗ ВРЗ ОСНОВА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА

1. Во Одлуката за утврдување на износот на девизите на определени организации на здружен труд за увоз на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76) во точка 1 зборовите: „првото полугодие на 1976 година“ се заменуваат со зборовите: „1976 година“, а бројот: „100,000.000“ се заменува со бројот: „300,000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 638
29 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

545.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Увезените стоки можат да се подигнат од царинарницата без потполна документација, и тоа:

1) ТВ-филмови, чие емитирање е врзано за рок пократок од еден месец;

2) делови на итни поправки на основни средства во експлоатација;

3) радиоактивни изотопи, вакцини и лекови што се чуваат под посебни услови или веднаш се употребуваат;

4) предмети, освен машини, апарати, уреди и инструменти, што служат за итни медицински интервенции;

5) книги, весници и списанија;

6) магнетски ленти за електронски сметачи со податоци, заради размена на информации.

2. Во случаите од точка 1 на оваа одлука, стоките се подигаат од царинарницата врз основа на писмена изјава на царинскиот обврзник во која се внесени податоци за видот, за количеството, за квалитетот и вредноста на стоките, за тарифниот став на Царинската тарифа и за целта на увозот, а по уплатата на привремено пресметаниот износ на царината и на другите увозни давачки.

3. Увозната царинска декларација, со потребната документација во случаите од точка 1 на одредбите под 1 до 4 и 6 на оваа одлука се поднесува во рок од 30 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата, а за стоките од точка 1 одредба под 5 на оваа одлука — во рок од 60 дена од денот на подигањето на стоките од царинарницата.

4. Износот наплатен во смисла на точка 2 од оваа одлука, се книжи како редовен приход. По завршената постапка по поднесената увозна царинска декларација, царинарницата по службена должност ја враќа разликата на царината и на другите увозни давачки — ако износот по конечната пресметка е помал, односно ја наплатува разликата — ако износот по конечната пресметка е поголем.

5. По исклучок од одредбите на точ. 2 и 4 на оваа одлука, ако се увезуваат стоки за кои според важечките прописи не се плаќаат царина и други увозни давачки, а царинскиот обврзник во моментот на преземањето на стоките не е во можност на царинарницата да ѝ поднесе соодветни докази, царинскиот обврзник на царинарницата ѝ дава гаранција.

Како гаранција, во смисла на став 1 од оваа точка, може да се даде гаранција на банка, чек, меница или друга исправа што може да послужи како обезбедување за наплата на царината и на другите увозни давачки.

Дадената гаранција му се враќа на царинскиот обврзник по завршената постапка на царинењето.

6. Ако царинскиот обврзник не поднесе увозна царинска декларација во пропишаниот рок, царинарницата по службена должност ќе поведе постапка за наплата на царината и на другите увозни давачки.

7. Царинската декларација не се поднесува:

1) ако царинењето се врши по службена должност;

2) за личен багаж на патник, даден на превоз со друго превозно средство, по пошта или на друг начин.

8. Ако привремено се увезуваат странски бродови заради ремонт (поправка) во домашно бродоградилште, царинарницата може без потполна документација да одобри вповлосување на брод во бродоградилште и почеток на работите на ремонт, односно испловување на брод по извршениот ремонт.

Во случајот од став 1 на оваа точка, царинскиот обврзник дава писмена изјава со податоците за бродот и за целта на привремениот увоз, а по завршениот ремонт — спецификација на извршените работи.

Увозната, односно извозната царинска декларација се поднесува во рок од 30 дена од денот на почетокот, односно на завршетокот на ремонтот на бродот.

На начинот пропишан во оваа точка се постапува и во случајот на привремен увоз на авиони заради поправка.

9. Декларацијата за извозно царинење на горивото преостанато по пробното возење на бродот што му се испорачува на странскиот нарачувач, може да се поднесе во рок од 30 дена од денот на преминувањето на бродот преку царинската линија.

10. Се овластува директорот на Сојузната управа за царини и во другите исклучителни случаи да може да го одобри подигањето на стоките од царинарницата без потполна документација, ако за тоа постојат оправдани причини.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за поднесување увозна царинска декларација при увозот на определени стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/75).

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 620

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
др Берислав Шефер, с. р.

546.

Врз основа на член 397 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБАТА НА ЦАРИНСКИТЕ СТОКИ И ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ДОБИЕНИ СО ПРОДАЖБАТА НА ТИЕ СТОКИ

1. Со оваа одлука се пропишува начинот на продажбата на царинските стоки и распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки, и тоа:

1) стоки што железничка станица ѝ ги предала на царинарницата како вишок (член 87 став 3 на Царинскиот закон);

2) оштетени моторни возила со странска регистрација, предадени на царинарницата без право на надомест (член 99 став 2 на Царинскиот закон);

3) напуштени моторни возила со странска регистрација (член 100 став 4 и член 101 став 2 на Царинскиот закон);

4) стоки чиј увоз е забранет (член 205 на Царинскиот закон);

5) стоки чиј рок за лежење истекол (член 229 на Царинскиот закон);

6) стоки предадени на царинарницата на слободно располагање (член 279 став 4 на Царинскиот закон);

7) привремено увезени оштетени стоки, предадени на царинарницата (член 324 став 3 на Царинскиот закон);

8) стоки од поштенски пратки што испраќачот не сака да ги прими (член 344 став 2 на Царинскиот закон);

9) стоки одземени во прекршочна постапка.

Моторните возила чија проценета вредност не преминува 25% од вредноста на ново возило од ист вид, не се излагаат на продажба туку се уништуваат под царински надзор.

Трошоците што настанале во врска со превозот, сместувањето, чувањето и уништувањето на моторните возила од став 1 на овој член, ќе се намираат на товар на средствата добиени со продажба на други моторни возила.

Ако трошоците од став 2 на оваа точка не можат да се намираат од средствата добиени со продажба на моторни возила на една јавна продажба можат да се намираат на товар на средствата добиени на следната јавна продажба.

3. Предметите од историска, археолошка, етнографска, културна, уметничка и научна вредност не се излагаат на јавна продажба, туку му се предаваат на органот надлежен за заштита на спомениците на културата на републиката, односно автономната покраина од чија територија се по потекло таквите предмети, со плаќање според проценетата вредност на предметите.

Потеклото на предметите од став 1 на оваа точка го утврдува органот за заштита на спомениците на културата чие седиште е на подрачјето на царинарницата кај која се наоѓа предметот.

4. Употребуваните предмети на текстилната и кожената конфекција му се отстапуваат на Југословенскиот црвен крст со тоа што да ги плати според проценетата вредност.

5. Предметите за кои по комисијски пат ќе се утврди дека немаат комерцијална вредност или дека можат штетно да дејствуваат врз здравјето и моралот (дроги, порнографски или непријателски пропаганден материјал и сл.), се уништуваат под царински надзор.

По исклучок, директорот на Сојузната управа за царини може да определи предметите од став 1 на оваа точка да им се отстапат без надомест на соодветните органи и организации заради испитување.

6. Врз основа на евиденцијата што ја води за стоките (член 206 на Царинскиот закон), царинарницата составува списоци на стоките (според видот, трговскиот назив и количеството) за кои се стекнале услови да бидат изложени на продажба, и тоа одвоено според основите по кои се продадени, одземени или на друг начин преземени од страна на царинарницата.

7. За прегледот, мерењето и проценувањето на вредноста на стоките според списоците од точка 6 на оваа одлука, како и за проверувањето дали се стекнале услови за продажба на тие стоки, царинарницата формира комисија од три члена.

Комисијата е должна да утврди дали стоките наведени во списоците им одговараат на податоците од исправите според кои царинарницата стоките ги

примила, одзела или на друг начин ги презела. За својата работа комисијата составува записник. Ако утврди дека состојбата на стоките во поглед на квалитетот или количеството не се согласува со податоците од наведените исправи, комисијата е должна тоа да го констатира во записник.

Комисијата во записникот посебно констатира дека се стекнале условите предвидени со законот за излагање на стоките на продажба, односно за уништување на стоките во смисла на точка 2 од оваа одлука.

По извршениот преглед, мерење и проценување на вредноста на стоките, во соодветните рубрики на списоците од точка 6 на оваа одлука комисијата ја запишува утврдената вредност на стоките.

Ако во работата на комисијата учествува вештак, трошоците за вештачење се намираваат од средствата добиени со продажбата на стоките.

8. При утврдувањето на вредноста на стоките во смисла на точка 7 од оваа одлука, комисијата ја зема предвид цената на такви или слични стоки на домашниот пазар, по одбирање на вообичаените трошоци на работењето во трговијата.

9. До почетокот на јавната продажба царинарницата може да му одобри на лицето на кое гласи превозната исправа или на сопственикот на стоките, освен стоките одземени во прекршочна постапка, стоките да ги подигне заради царинење или враќање во странство.

Ако стоките не се продадат на првата јавна продажба, царинарницата може да дозволи подигање на стоките во смисла на став 1 од оваа точка, до почетокот на наредната јавна продажба.

Во случаите од ст. 1 и 2 на оваа точка, лицето што ги подига стоките е должно да ги плати и сите трошоци што царинарницата ги имала поради држењето, чувањето, превозот и процената на стоките, објавувањето на јавната продажба, како и другите променети трошоци во врска со продажбата на стоките.

10. Стоките од точка 1 на оваа одлука ги продаваат царинарниците што ќе ги овласти директорот на Сојузната управа за царини, и тоа по пат на јавна продажба.

11. Јавната продажба се објавува во дневниот печат, и тоа најдоцна на 10 дена пред денот на јавната продажба.

Огласот за јавната продажба треба да ги содржи условите на јавната продажба, податоците за видот и состојбата на стоките за почетната цена за денот, часот и местото на одржувањето на јавната продажба, за височината и за начинат на полагање кауција за учествување во јавната продажба, како и за денот, часот и местото на кое можат да се разгледаат стоките што се излегаат на продажба.

12. На јавната продажба можат да учествуваат физички и правни лица, под услов да ја положат пропишаната кауција.

Царинарницата може во условите на продажбата да определи на јавната продажба да не можат да учествуваат физички лица.

13. Пред почетокот на јавната продажба, понудувачите се должни да положат кауција во износ од 20% од почетната цена на стоките, со тоа што тој износ не може да биде понизок од 500 динари.

14. Првата јавна продажба може да се одржи само ако на неа учествуваат најмалку тројца понудувачи.

Ако првата јавна продажба не успее, се закажува втора јавна продажба, која може да се одржи ако на неа учествуваат најмалку двајца понудувачи. Втората јавна продажба се објавува на истиот начин како и првата, со тоа што во огласот се означува дека тоа е втора јавна продажба.

Јавната продажба од ст. 1 и 2 на оваа точка се смета како неуспешна ако за стоките ниту по тре-

тата покана не е подудена цена поголема од почетната цена.

Ако стоките не се продадат ниту на втората јавна продажба, продажбата може да се изврши по пат на присобирање понуди, односно со непосредна спогодба.

15. За секоја јавна продажба се води записник во кој се внесуваат податоци за стоките, за почетната цена на стоките, за учесниците на наддавање-то на јавната продажба, за поднесените понуди, за постигнатата продажна цена и за купувачот.

Записникот за јавната продажба го потпишуваат членовите на комисијата, купувачот и присутните понудувачи.

Записникот од став 2 на оваа точка се истакнува на огласната табла на царинарницата во рок од 2 дена од денот на завршената продажба и мора да се наоѓа на огласната табла три дена од денот на истакнувањето, во кој рок учесниците на јавната продажба можат да поднесат приговор врз работата и постапката на комисијата.

За поднесениот приговор царинарницата донесува решение во рок од три дена од денот на поднесувањето на приговорот.

16. Купувачот е должен купопродажната цена да ја уплати и стоките да ги преземе во рок од 5 дена од денот на извршената продажба односно од денот на окончувањето на постапката по поднесениот приговор.

Ако купувачот во рокот од став 1 на оваа точка не ја уплати купопродажната цена, го губи правото на враќање на кауцијата, а стоките повторно се излегаат на јавна продажба.

17. По исклучок од одредбите на точка 10 од оваа одлука, царинарницата може да врши продажба на брзо расипливи стоки по пат на присобирање на понуди или со непосредна спогодба.

Стоките што имаат комерцијална вредност само како суровина или отпадок, можат да се продадат со присобирање на понуди.

18. Сојузниот извршен совет може, на предлог од Сојузниот секретаријат за финансии, во одделни случаи да одобри стоките од точка 1 на оваа одлука да им се отстапат на определени корисници.

19. Средствата остварени со продажба на стоките од точка 1 на оваа одлука се распоредуваат сообразно на член 398 од Царинскиот закон.

20. Основица за пресметување на царината и на другите давачки за стоките од член 397 на Царинскиот закон е постигнатата продажна цена намалена за трошоците од член 398 на Царинскиот закон.

21. Трошоците на превозот што, во смисла на член 398 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон, се намираваат на товар на средствата добиени со продажбата на стоките, ги сочинуваат сите трошоци на превозот што ги товарат стоките, и тоа:

1) трошоците на превозот на стоките до југословенската граница што не се опфатени со купопродажната цена;

2) трошоците на превозот од југословенската граница до одредиштето на стоките;

3) трошоците на превозот настанати во врска со доставувањето на стоките до царинарницата заради нивна продажба.

22. Трошоците на продажбата што во смисла на член 398 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон се намираваат на товар на средствата добиени со продажбата на стоките ги сочинуваат трошоците настанати во врска со продажбата на стоките (фактичните трошоци на објавувањето на огласот за продажбата, трошоците за работата на комисиите околу продажбата на стоките, закупнината на деловните простории во кои се врши продажбата на стоките и другите трошоци настанати во врска со продажбата на стоките).

23. Трошоците за чувањето на стоките од член 398 став 4 на Царинскиот закон ги сочинуваат:

1) во царинските магацини и царинските стоваришта — трошоците пресметани според износот на пропишаната лежарина за време што не може да биде подолго од 30 дена;

2) во царинскиот склад, во железничко-царинскиот магацин, во слободната царинска зона и кај органот од член 17 на Царинскиот закон — фактичните трошоци за чувањето за времето што не може да биде подолго од 45 дена;

3) трошоците за обезбедување на складиштен простор за чување на стоките, трошоците за привремено ангажирање на работници за присобирање на напуштени моторни возила и другите трошоци настанати околу собирање на возила.

По исклучок од одредбата под 2 став 1 од оваа точка, ако стоките останат во царинскиот склад, во железничко-царинскиот магацин, во слободната царинска зона или кај органот од член 17 на Царинскиот закон и по известувањето на царинарницата дека стоките ѝ се предаваат, од средствата добиени со продажбата на стоките, ќе се надоместат и тие трошоци.

24. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Правилникот за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/73, 13/74, 2/75 и 49/75).

25. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. д. бр. 622

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с.р.

547.

Врз основа на член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДАВАЧКАТА ЗА ЦАРИНСКО ЕВИДЕНТИРАЊЕ

1. На стоките што се увезуваат, освен на стоките што се ослободени од плаќање царина според чл. 25 до 30 и 50 и 57 од Царинскиот закон, односно на стоките за кои царината се плаќа по намалената стапка според чл. 30 и 50 од Царинскиот закон, се плаќа давачка за царинско евидентирање во височина од 1% од царинската основица.

2. Пресметувањето и наплатувањето на давачката за царинско евидентирање се врши при царинењето на стоките, според прописите за наплатување царина.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 621

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с.р.

548.

Врз основа на член 281 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИ СПОРЕД ЦАРИНСКАТА ТАРИФА И ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ТИЕ УВЕРЕНИЈА

1. Уверение за распоредување на стоки според Царинската тарифа издава Сојузната управа за царини, на писмено барање на заинтересираната организација на здружен труд.

2. Кон барањето се прилагаат три идентични мостри на стоките за кои се бара уверение.

Ако се во прашање стоки за кои не може да се земат мостри (машини и др.), кон барањето се прилагаат проспекти, а ако проспектите ги нема — снимки, цртежи, скици и слично, во три примероци, со опис на материјалите и со други податоци неопходни за распоредување на стоките.

Во барањето се наведуваат сите податоци врз основа на кои може несомнено да се утврди какви стоки се во прашање, а особено:

1) вообичаениот трговски назив на стоките и заштитниот знак;

2) квалитетот, намената и начинот на употреба на стоките;

3) описот на материјалите;

4) земјата на потеклото и називот на производителот на стоките;

5) земјата од која се увезуваат стоките.

Ако за распоредување на стоките тоа е неопходно, Сојузната управа за царини може да бара и други податоци.

Ако со едно барање се бара издавање уверение за повеќе видови стоки од повеќе тарифни броеви, во барањето мора да се наведат сите потребни податоци посебно за секој вид стоки.

3. Ако за утврдување на својствата на стоките треба да се изврши нивно хемиско-технолошко или друго испитување во определена стручна установа, Сојузната управа за царини, со согласност од подносителот на барањето испитувањето да се изврши на негов трошок, ќе ја достави мострата на испитување до стручната установа.

4. Уверението за распоредување на стоки според Царинската тарифа ги содржи особено:

1) вообичаениот трговски назив на стоките;

2) ознаката на тарифниот став, наименувањето на стоките и стапката според Царинската тарифа;

3) податоците за мострата односно за проспектиот, цртежот, снимката или скицата;

4) рокот на важењето на уверението.

Мострите, проспектите, снимките и скиците се прилагаат кон уверението.

5. Постапката за издавање на уверение за распоредување на стоки според Царинската тарифа е итна.

6. На подносителот на барањето Сојузната управа за царини му издава уверение со две мостри, запечатени со восок и со втиснат царински жиг или со ставена царинска плomba, односно со два проспекти, цртежи, снимки или скици — заверени со печатот на Сојузната управа за царини.

Една мостра, односно еден проспект, цртеж, снимка или скица задржува Сојузната управа за царини.

7. Организацијата на здружен труд што го користи уверението, кон царинската декларација го прилага и оригиналот на уверението, со мострата, односно со проспектиот, цртежот, снимката или скицата, како и еден примерок препис или фотокопија на уверението.

По завршената постапка на царинењето на стоките, царинарницата му го враќа на подносителот на декларацијата оригиналот на уверението, а преписот, односно фотокопијата на уверението ја задржува кон царинската декларација.

8. Царинарницата што врши царинење на стоките го применува уверението шест месеци почнувајќи од денот на неговото издавање, освен за царинската стапка што се утврдува врз основа на член 22 на Царинскиот закон. Царинарницата нема да го примени уверението ако во времето на неговото важење биде изменета Царинската тарифа за стоките на кои уверението се однесува.

9. За издавање на уверение за распоредување на стоки според Царинската тарифа за еден вид стоки, Сојузната управа за царини ќе наплати од подносителот на барањето надомест на трошоците во следните износи:

- а) за стоки што Главната царинска лабораторија треба хемиско-технолошки да ги испита заради утврдување на видот и квалитетот, и тоа за:
- | | |
|--|--------------|
| 1) производи од животинско потекло | 150 динари |
| 2) производи од растително потекло | 250 динари |
| 3) пијалаци, алкохолни течности и тутун | 200 динари |
| 4) производи од неорганско потекло | 150 динари |
| 5) производи од органско потекло | 250 динари |
| 6) препарати врз база на неоргански и органски материи | 350 динари |
| 7) пластични материи, бои и лакови | 300 динари |
| 8) текстилни влакна и текстилни производи | 200 динари |
| 9) прости и благородни метали и нивни изработки | 250 динари |
| 10) други производи | 250 динари; |
| б) за стоки од точка 3 на оваа одлука | — 50 динари; |
| в) за други стоки | 100 динари. |

Надоместот за издавање уверение за распоредување на стоките според Царинската тарифа се наплатува при издавањето на уверението во корист на сметката на Сојузната управа за царини.

10. За писмено мислење што царинарницата го издава по основ на член 281 став 2 од Царинскиот закон се наплатува надомест во износ од 100 динари.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постапката за издавање и користење на уверенија за распоредување стоки според Царинската тарифа и за надоместоците за издавање на тие уверенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73 и 3/74).

12. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 630
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

549.

Врз основа на член 252 став 6 член 283 став 5 и член 356 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ШТО ЦАРИНАРНИЦАТА КЕ ЈА НАНЕСЕ ВО ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА

1. Со оваа одлука се пропишува постапката за надомест на штетата што царинарницата ќе ја на-

несе со прегледот на стоките (член 252 став 4 и член 283 став 3 на Царинскиот закон) и на штетата што ќе му ја нанесе на патник со прегледот на предметите, со личниот претрес или со некоја друга мерка на царинскиот надзор (член 356 став 1 на Царинскиот закон), ако странката за надомест на штетата непосредно се обрати до царинарницата.

2. Барањето за надоместот, во смисла на точка 1 од оваа одлука, го поднесува странката на која ѝ е нанесена штетата, и тоа до царинарницата што ја нанесла штетата.

3. Барањето за надоместот на штетата треба да содржи податоци за тоа кога, на кое место, на кој начин и каква штета е нанесена, како и други податоци со кои се докажува правото за надомест на штетата и нејзината височина.

4. Царинарницата на која ѝ е поднесено барањето за надомест на штетата спроведува доказна постапка и предметот со своето мислење го доставува до Сојузната управа за царини.

5. По барањето за надомест на штетата одлучува Сојузната управа за царини.

6. Постапката за надомест на штетата е итна и мора да се заврши во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето за надомест на штетата.

7. Надоместот на штетата се исплатува на товар на буџетот на федерацијата.

8. Ако оштетениот во текот на постапката што се води според одредбите на оваа одлука поведе постапка за надомест на штетата кај редовниот суд, постапката според оваа одлука се запира.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за постапката за надоместот на штета што царинарницата ќе ја нанесе во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

10. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 629
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

550.

Врз основа на член 54 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СЕЗОНСКИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ

1. За увозот на следните земјоделски производи, покрај царината пресметана според Царинската тарифа, ќе се наплатува сезонската царина по стапка од 20% и тоа:

Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување	Период во кој се наплатува сезонска царина
1	2	3
06.03/1	Цвеќе, свежо	15 мај до 1 октомври
07.01/3в	Кромид и лук	
	Ех.	
	Кромид	31 мај до 1 септември

1	2	3
07.01/3д Друго Ех.		
— Пиперки, свежи	30 септември до 1 јуни	
— Краставици, свежи	15 јуни до 15 јануари	
— Зелка и кељ, свежи	31 декември до 1 октомври	
— Ердоква, рен, целер, морков и свежа салата	1 мај до 1 ноември	
08.06/1 Јаболка Ех.		
— Јаболка, свежи	1 јули до 1 септември	
— Јаболка за индустриска преработка	1 јули до 1 септември	
08.06/2 Круши и дуњи Ех.		
— Круши, свежи	1 јули до 1 септември	
08.07/1 Сливи, свежи	10 декември до 1 септември	
08.07/2 Преши, и вишни Ех.		
— Преши, свежи	30 јуни до 25 мај	
08.07/4 Кајсии, свежи	31 јули до 15 јуни	
08.07/5 Праски, свежи	20 септември до 1 јули	
08.09 Друго овошје, свежо Ех.		
— Лубеници	1 септември до 1 јуни	

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 628

22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

551.

Врз основа на член 279 став 5 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ ЗА СТОКИТЕ ВРАТЕНИ ВО СТРАНСТВО

1. Со оваа одлука се пропишуваат условите за враќање на царината и на другите увозни давачки за машини, апарати, уреди, инструменти, превозни средства и слични стоки што се вратени во странство според член 279 став 1 точка 4 на Царинскиот закон.

2. Ако стоките од точка 1 на оваа одлука се вратени во странство, царинарницата, по барање на подносителот на декларацијата, ќе го врати износот што претставува разлика помеѓу износот на платената царина и другите увозни давачки и износот на царината и другите увозни давачки пресметани на разликата на вредноста што стоките ја

имале на денот на увозот и вредноста на денот на нивното враќање во странство.

Вредноста на стоките на денот на нивното враќање во странство царинарницата ќе ја утврди сообразно на член 43 на Царинскиот закон, сметајќи на име на истрошеност 20% од царинската основица, за секоја година на користење.

3. Барање за враќање на царината и на другите увозни давачки може да ѝ се поднесе на царинарницата преку која е извршен увозот на стоките, во рок од шест месеци од денот на извршеното враќање на стоките во странство.

Кон барањето за враќање на царината и на другите увозни давачки се поднесува извозната царинска декларација и решението, врз основа на кои стоките се вратени во странство.

4. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за враќање на царината и на другите увозни давачки.

5. Царинарницата не може да одобри враќање на царината и на другите увозни давачки ако стоките се вратени во странство по истекот на рокот од пет години од денот на увозот.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за враќање на царината и на другите увозни давачки за стоките вратени во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

7. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 633

22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

552.

Врз основа на член 268 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПОДИГАЊЕ СТОКИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР ПРЕД УПЛАТАТА НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

1. Царинскиот обврзник може да подигне стоки под царински надзор по извршениот преглед на стоките (член 259 на Царинскиот закон), ако до царинарницата поднесе генерална гаранција од деловната банка со важност што не може да биде пократка од една календарска година.

Како генерална гаранција, во смисла на оваа точка, се смета гаранција од банката, бланко меница авалирана од деловната банка, или друга исправа со која банката го гарантира плаќањето на царината и на другите увозни давачки во гарантниот рок.

Со генералната гаранција се обезбедува наплата на царината и на другите увозни давачки од деловната банка — давач на гаранцијата, ако царинскиот обврзник, за стоките за кои настанала обврската за плаќање на царина, за време на важењето на гаранцијата не ја намира оваа обврска во пропишаниот рок.

2. Сојузната управа за царини, врз основа на евиденцијата што ја води, составува листа на царинските обврзници што не ја намирале царината и другите увозни давачки.

Царинскиот обврзник што е во обврска да ја плати царината и другите увозни давачки за стоките што порано ги увезол, не може да подигне стоки под

царински надзор во смисла на точка 1 од оваа одлука.

3. По завршената механографска обработка на податоците и пресметувањето на царината и на другите увозни давачки во електронско-сметковниот центар, Сојузната управа за царини пополнува вирмански налог (општ налог за пренос) и го доставува до царинскиот обврзник заради потпишување и плаќање преку надлежната служба на општественото книговодство.

4. Пресметаната царина и другите увозни давачки царинскиот обврзник мора да ги уплати на сметката на Сојузната управа за царини во рок од осум дена од денот на приемот на пресметката на царината и на другите увозни давачки.

Денот на приемот на вирманскиот налог означен на доставницата, се смета како ден на приемот на пресметаната царина и на другите увозни давачки.

Како ден на уплата, во смисла на став 1 на оваа точка, се смета денот кога уплатата е извршена на сметката на Сојузната управа за царини.

5. Ако надлежната служба на општественото книговодство утврди дека на сметката на царинскиот обврзник нема средства за плаќање на пресметаната царина и на другите увозни давачки, односно ако царинскиот обврзник навремено не го достави до надлежната служба на општественото книговодство потпишаниот вирмански налог од точка 3 на оваа одлука, Сојузната управа за царини пополнува вирмански налог и го доставува до деловната банка — гарант заради потпишување и плаќање преку надлежната служба на општественото книговодство.

6. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1977 година.

Е. п. бр. 635

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с.р.

553.

Врз основа на член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 46 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ВРЕДНОСТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ НА СТОКИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат ослободувања од плаќање на царина и на другите царински повластици (член 28 точ. 2, 3 и 5, член 29 став 1 точка 7 став 1 алинеја прва и втора, член 30 ст. 1 и 2 и член 46 став 1 на Царинскиот закон) и се утврдуваат предметите на стопанскиот инвентар на кои при увозот се применуваат царинските повластици од член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон.

2. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 28 точка 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите чија поединечна вредност не го преминува износот од 350 динари; а вкупната вредност — износот од 800 динари.

3. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 28 точка 3 став 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на употребените

предмети на мебел до вкупната вредност од 10.000 динари, а на другите употребувани предмети на своето домаќинство, освен на патничките моторни возила, до вкупната вредност од 15.000 динари.

4. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 28 точка 3 став 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на употребувани предмети на своето домаќинство, освен на патничките моторни возила, до вкупната вредност од 50.000 динари.

5. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите чија вкупна вредност не го преминува износот од 2.000 динари.

6. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 28 точка 5 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на лекови до вкупната вредност од 200 динари, а на другите предмети — до вкупната вредност од 100 динари. Предметите чија поединечна вредност го преминува овие износи не се опфатени со оваа повластица.

7. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 29 став 1 точка 7 алинеја 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите до вкупната вредност од 500 динари. Предметите чија поединечна вредност го преминува износот од 500 динари не се опфатени со оваа повластица.

8. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 29 став 1 точка 7 алинеја 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите до вкупната вредност од 1.500 динари. Предметите чија поединечна вредност го преминува износот од 1.500 динари не се опфатени со оваа повластица.

9. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 30 став 1 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите на стопанскиот инвентар, освен на моторните возила, ако царинската основица изнесува до 25.000 динари, а ако царинската основица изнесува над 25.000 до 100.000 динари, на делот на вредноста над 25.000 динари се плаќа царина по стапка од 10%.

10. Ослободени се од плаќање на царина врз основа на член 30 став 2 на Царинскиот закон корисниците на повластица — на предметите на стопанскиот инвентар, освен на моторните возила, ако царинската основица изнесува до 50.000 динари, а ако царинската основица изнесува над 50.000 до 100.000 динари, на делот на вредноста над 50.000 динари се плаќа царина по стапка од 10%.

11. Единствената царинската стапка од член 46 став 1 на Царинскиот закон се применува на стоките чија вкупна вредност не го преминува износот од 5.000 динари.

12. Повластицата од член 30 на Царинскиот закон може да се користи за предметите на стопанскиот инвентар што се користат за вршење услужно-занаетчиски и земјоделски дејности опфатени во главите 82 до 87 на Царинската тарифа, освен за следните предмети:

Тарифен

број	На именување
1	2
82.02	Пили (немеханички) и листови за рачни или машински пили (вклучувајќи и листови за пили без запци):
	1) Пили за дрво:
	а) рачни
	б) други
	2) Листови за машински пили за метали
	3) Друго:
	а) рачни пили
	б) други

1	2	1	2
82.03	Рачни алати: клешти од сите видови (вклучувајќи и клешти за сечење), клешти-штипалки, пинцети, лимарски ножици, клешти за скусување клинови и сл.; пробојци — зумби; сечачи за цевки; одвртки и клучеви (освен клучеви — чекани); турпии и стругачи: 1) Ножици за метали 2) Клешти Ех. — Комбинирани, со и без изолација — Столарски — Телеграфски — Клешти за странично и рамно сечење — Шведски клешти 3) Клучеви за шрафови Ех. — Виљушкасти, двострани, отворени — Окасти затворени, рамни и свиткани — Насадни — Имбус — Цевчести — Сите видови дотерувачки клучеви 4) Друго Ех. — Турпии — Пробојци рачни	г) стругарски и слични алати, вклучувајќи и обрусени и термички обработени прачки д) алати за извлекување (прачки, цевки и др.), подразбирајќи ги и алатите (матрици — патрици) за истискување метали на ладно ф) алати за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други е) други алати за машини и рачни алатки 2) Од метални карбиди: а) за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други б) други алати за машини и рачни алатки 3) Од дијамант, агломериран или не: а) за дупчење и сондажа: 1) рударски 2) други б) други алати за машини и рачни алатки 4) Од други материјали	
82.04	Рачни алати, вклучувајќи и дијаманти за сечење стакло (елмајзи), што не спаѓаат во некој друг тарифен број од оваа глава; ламби за лемење, наковални, стегачки направи (менгелиња) освен приборот и деловите за машини-алатки, полски ковачници, точила со постамент (задвижувани со рака или со педал): 1) Чекани Ех. Чекани браварски 2) Наковални 3) Сврдли и бургии б) Ламби за лемење 6) Друго Ех. — Шрафестоци и стегачки направи — Рендиња за обработка на дрво — Рачен алат и прибор во дрвната индустрија и шумарството — Извивачи	82.07 Врвови и плочи на алати, стапчиња и слично за врвови на алати, немонтирани, од синтеризирани метални карбиди (тунгстен, молибден или ванадиум) 84.10 Пумпи (вклучувајќи и мото-пумпи и турбо-пумпи) за течности, снабдени или не со направи за мерење; елеватори за течности, со ведрa, синџири, пропелери, ленти и слично: 1) Пумпи со наизменично прскање 3) Центрифугални пумпи 4) Млазни пумпи 5) Клипни пумпи 6) Елеватори за течност 7) Друго	
82.05	Изменлив алат за рачни алатки, за машини-алатки или за рачни алатки механички задвижувани (на пример, за издлабување, штанцување, нарежување ѓавои, дупчење, навиткување, фрезување, пробивање, режење, стругање, зашрафување итн.), вклучувајќи ги и матриците за извлекување жица, матриците за истискување метали и бургии за дупчење карпи: 1) Од прост метал: а) бургии и други алати за дупчење б) навојни бургии, развртувачи, навоен алат за завртување, вклучувајќи и носачи на нарезници, чешли за навој и друг навоен алат за дупки, за развртување дупки и за нарежување навои в) глодала, игли за провлекување профили (мандрини), модулни одводни глодала и друг алат за глодање, провлекување и изработка на запчаници	84.15 Машини и апарати за производство на студ (електрични или други) — ладилници: 1б) Друго 84.21 Механички апарати (рачни или не) за исфрлање, дисперзија или распрскување течности или прав; апарати за гасење пожар (наполнети или не); аерографски пинштоли и слични апарати; машини и апарати за исфрлање пара или песок и слични машини за исфрлање со млаз: 4) Амортизери и слични прскалки: а) рачни б) до 400 l, самоодни в) до 400 l, носени и влечени г) над 400 l, до 800 l, самоодни д) над 400 l, до 800 l, влечени и носени е) над 800 l: 1) самоодни 2) други 84.23 Машини стабилни или подвижни за ископување, нивелирање, набивање, длабење, дупчење и вадење земја, минерали или руди (на пример: механички лопати, режачи на јаглен, екскаватори, скрепери, нивелири и булдожери); за побивање шипови; снежни плугови без сопствен погон (вклучувајќи и приклучоци за снежни плугови):	

1	2	1	2
	1) Плугови за чистење снег, гртачи на снег и други чистачи на снег, освен самоодни 2) Машини за пренесување, како скрепери и слично: а) самоодни б) влечени Ех. — Влечени до 5 m ³ — Стабилни		2) Култиватори: а) запрежни в) други 3) Брани: а) запрежни б) тракторски в) други 4) Валјаци: а) запрежни б) тракторски в) други 5) Чинијарки: а) запрежни б) тракторски в) други 6) Сеалки: а) запрежни в) други 7) Расфрлачи на ѓубриња: а) запрежни в) други 8) Орудија за прашење (копачки): а) запрежни в) други 10) Друго
84.23/3	Екскаватори, механички лопати и слични самоодни уреди Ех. — Натоварувачи на гасеници, со механичка трансмисија, со сила на моторот над 40 KS — Натоварувачи на гасеници, со хидростатички погон, со сила на моторот над 70 KS — Натоварувачи на тркала, со сила на моторот над 75 KS	84.25	Машини, апарати и справи за бербa и вршида на земјоделски производи; преси за слама и храна за добиток; косачки за трева, ветерници и слични машини за чистење семе, зрна и мошунест зеленчук; за сортирање јајца и други машини за сортирање земјоделски производи (освен машини за мелничката индустрија од тар. број 84.29): 1) Комбајни за жито: а) самоодни 2) Комбајни за пченка: а) самоодни б) влечени 5) Косачки: а) запрежни б) тракторски 7) Ронилки: а) рачни б) моторни 8) Гребла и превртувачи за сено: а) запрежни б) други
84.23/4	Булдозери, багери, англодозери и слични машини Ех. — Багери на гасеници, со механички пренос, со зафатнина на лажицата од 0,2 m ³ нагоре — Багери на гасеници, со хидростатички погон, со сила на моторот од 25 KS нагоре — Багери на тркала, со хидростатички погон над 25 KS — Автобагери со механички погон, со зафатнина на лажицата над 0,4 m ³ — Булдозери на гасеници, со сила на моторот над 40 KS — Автобагери со хидростатичка трансмисија, со сила на моторот над 80 KS — Булдозери на тркала, со сила на моторот над 75 KS	84.27	Гмечалки — преси, ступи и други машини за производство на вино, на јаголкнуца, на овошни сокови и слично: 1) Механички гмечалки и преси за производство на вино, на ракија и на сокови
84.23/5	Машини за набивање почва, освен друмски валјаци		
84.23/7	Машини за длабински дупчења Ех. — Ротациони машини за длабински дупчења, на тркала, со пречник на дупчењето до 60 mm и со длабочина на дупчењето до 300 m — Ротациони машини за длабински дупчења на плаз до 1000 m — Ротациони машини за длабински дупчења на плаз — за јами, со пречник до 43 mm и со длабочина на дупчењето до 40 m — Дупчачки чекани — длабински, на воздушен погон, со пречник до 70 mm	84.28	Машини за земјоделството, градинарството, живинарството и пчеларството; уреди за ртење, снабдени со механичка или термичка опрема; инкубатори и полози за живинарството 3) Друго
84.23/11	Гредери Ех. Гредери самоодни, со механички и хидромеханички пренос, со сила на моторот над 60 KS	84.29	Машини за мелничката индустрија и други машини (освен машини за земјоделските стопанства) за преработка на жита и на сув мешунест зеленчук: 1) Мелници чеканарки 2) Други мелници 3) Уреди за просевање и пречистување
84.24	Земјоделски и градинарски машини за приготвување и култивирање на земја (на пример: плугови, брани, култиватори, сеалки и расфрлачи на ѓубре); валјаци за ливади и за спортски терени: 1) Плугови: а) запрежни б) самоодни г) други		

1	2	1	2
84.36	Машини за предење од маси (истискување) вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за приготвување на природни или вештачки и синтетични текстилни влакна; машини за предење и кончење; машини за дублирање, мотање и премотување (вклучувајќи и машини за намотување на јаток): 4) Влчарници (карди) и развлечници: а) за памук, коноп и лен 6) Предилицы и претпрелици: а) за памук, коноп и лен	машини за завиткување на линолеум и на други материјали и гравирани или ецувани плочи, плочки или валјаци за овие машини:	1) Машини и апарати, освен оние од точка 2: г) машини за пеглање на конфекција и трикотажа Ех. — Преси за пеглање* — Маса за пеглање — Парни пегли
84.37	Машини за ткаење, плетење, изработка на гајтани, тил, тантели, везови, позамантерија, плетеници или мрежи; машини за приготвување предиво за употреба на овие машини, вклучувајќи и сновалки, машини за шпихтување основа: 1) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини, обични 2) Разбои за ткаење на волнени, памучни и свилени ткаенини со жакард-машини, со бунт и со слични машини-автомати 3) Разбои за тантели и позамантерија 4) Разбои за ткаење на конопни и ленени ткаенини 5) Други разбои 7) Трикотажни машини: а) за рамно плетење Ех. — Рачни рамноплетачки машини, од сите финости и широчини — Полуавтоматски рамноплетачки машини, од сите финости и широчини — Автоматски рамноплетачки машини, од сите финости и широчини, со еден систем	84.41	Машини за шиене; мебел за вградување на машини за шиене, игли за машини за шиене: 1) Машини за шиене за домаќинството, обични, комплетни: а) со вграден електромотор б) други 2) Глави за обични машини за шиене, за домаќинството: а) со вграден електромотор б) други 3) Специјални машини за шиене, за домаќинството — комплетни 4) Глави за машините од точка 3.
84.38	Помошни машини за машините од тар. број 84.37 (шафт-машини, жакард-машини, автоматски запирачи на движењето и механизам за менување на правецот на движењето на совалката); делови и прибор што исклучиво или главно служат за машините од овој тарифен број и за оние од тар. бр. 84.36 или 84.37 (вретена и крила за вретена, Garniture за влчарници и карди; истискувачки нитлови, совалки, нишки и дигачи за нишки и игли итн.): 1) Помошни машини и апарати за машините од тар. број 84.37: а) шафт-машини б) жакард-машини Ех. — Едноодни и двоодни машини, за бесконечни хартиени карти — Едноодни и двоодни машини, за тврди картонски карти	84.45	Машини алатки за обработка на метали и метални карбиди, освен машините од тар. бр. 84.49 или 84.50 1) Машини за обработка со деформација: б) преси: 1) со механички погон Ех. — Фрикциони — до 250 t — Едно столбни — до 250 t — Двостолбни — до 1000 t — Абконт-преси — до 160 t 2) со хидрауличен погон Ех. — Едно столбни — до 250 t — За длабоко извлекување — до 1000 t — За формирање дуропласт — до 1000 t — За пакетирање — до 250 t — За брзгање пластични маси — од 25 t до 3000 t — Абконт-преси — до 500 t в) други машини: 1) за свиткување, рамнење и отсекување на лим Ех. — Комбинирани ножици за сечење на лим и плоскав челик — 160×28 mm — Гилотински ножици за лим — до 13 cm × 3.050 mm
84.40	Машини за перење, чистење, сушење, белење, бојосување, апретирање, довршување и обложување на текстилно предиво, на ткаенини или на изработки од текстилни материјали (вклучувајќи и машини за перење, пеглање и суво чистење); машини за свиткување, намотување, сечење на ткаенини; машини за обложување на ткаенини или на други подлоги при изработката на линолеум и други покривки за под; машини за печатење на текстил, кожа, позидници, на хартија за завиткување ма-		4) За ладно обликување Ех. — Лимарски машини за тркалезно свиткување на лим за лим до 1×1.000 mm — Машини за исекување на лим, со дебелина до 5 mm 6) Други машини Ех. — Машини за сечење и свиткување на бетонско железо до Ø 35 mm

1	2	1	2
	— Комбинирани ножици за сечење на профилен материјал и аголно железо до 15×18 mm		е) пили:
2) Машины за обработка со симнување на струганки:			1) лисни и лентести
а) стругови:			Ех.
2) вертикални (карусел)			Полуавтоматски и автоматски, за сечење до Ø 520 mm
Ех.			2) циркуларни и специјални
За обработка — до Ø 16.000 mm			Ех.
3) револвер		84.47	За сечење до Ø 65 mm
Ех.			Машины алатки за обработка на дрво, плута, коска, ебонит (тврд каучук), на тврди вештачки пластични материји или други тврди материји за резбарија, освен машините од тар. број 84.49:
За пропуст на материјали до Ø 50 mm			1) Преси за пресување на пластични материји:
4) автоматски со едно вретено, копирни и со програмско управување			а) обични
Ех.			Ех.
Од Ø 12 до Ø 42 mm			За брзгање на пластични маси — од 25 до 3.000 t
5) Други			б) со револвер-глави
Ех.			Ех.
Универзални и продукциони врвови до 500 mm со растојание помеѓу врвовите до 4.000 mm			За брзгање на пластични маси од 15 до 3.000 t
б) дупчалки:			6) Машины за глодање дрво
1) вертикални (за на маса и столбни)			Ех.
Ех.			— Глодалки за на маса
— Со ефект на дупчењето до Ø 63 mm			— Глодалки за над маса
2) хоризонтални до 160 mm на пречникот на вратилото			7) Машины за брусене дрво
3) радијални			Ех.
Ех.			— Лентести брусилки
Со ефект на дупчењето до 58 mm, крак 1.600 mm			— Цилиндрични брусилки, со повеќе цилиндри
в) брусилки:			— Цилиндрични брусилки, со рачно поместување
1) за кружна обработка, надворешна и внатрешна			8) Пили за дрво
Ех.			Ех.
До Ø 350×2.000 mm			— Лентести пили трупчарки, со автоматско поместување, вертикални до 14.000 mm
2) за рамно брусене			— Растружни лентести пили
Ех.			— Лентести пили за на маса, стационарни
До Ø 350×1.000 mm			10) Други машини за механичка преработка на дрво
г) острилки:			Ех.
Ех.			— Рамналки, со рачно поместување
— Универзални за алати			— Стругови за дрво
— Други, со две точила			— Комбинирани рамналки без здебелувач
д) глодалки:			— Рамналки, комбинирани со една или повеќе машини
1) вертикални, хоризонтални и универзални		84.56	Машины за сортирање, просевање, сепарација, перење, кршење, мелене и мешање земја, камен, руда и други минерални материји во цврста состојба (вклучувајќи и прав и маса-паста): машини за агломеризација, леене и обликување на цврсти минерални горива, на керамичка маса, на нестврднати цемента, на гипс и сл. и на други минерални производи во прав или во форма на маса; машини за изработка на лсарски калапи од песок:
Ех.			2) Уреди и опрема за приготвување и вградување бетон
— Универзални, со големина на масата до 350 × 1.350 mm			Ех.
— Универзални и хоризонтални, со големина на масата до 350 × 1.350 mm			— Подвижни бетонирки со мешање на принципот слободно паѓање, со рачно
3) копирни, специјални и други			
Ех.			
Со големина на масата 254 × 1.100 mm			
е) рендиња			
1) краткоодни и долгоодни			
Ех.			
краткоодни, шепинг-машини, со од од 650 mm			

1	2
	или полуавтоматско управување, со капацитет до 30 m ³ /h
	— Подвижни бетонирки со присилна мешалка, со капацитет до 30 m ³ /h
	— Стабилни бетонирки со рачно или полуавтоматско управување, со капацитет до 35 m ³ /h
	— Уреди за привлекување на агрегати-механичка лопата, со гранка во должни метри, до 14 m
	— Бетонски бази за стерилизација на почвата до 20 t
5)	Машини и уреди за производство на градежни материјали (дробилки, сита, пералници, мешалки, сушилници, пречистувачи, рачни мелници, мелници, дезинтегратори и пулверизатори)
	Ех.
	— Дробилки — челусни, со просто и сложено движење на челуста, со отвор на устието до 1.300 mm × 1.000 mm
	— Мелници цилиндрични, со кугли или прачки од разни димензии
	— Подвижни дробилнични постројки
7)	Друго
	Ех.
	Асфалтни бази до 20 t
84.59	Машини и механички уреди што имаат посебни функции, кои не спаѓаат во ниеден тарифен број на оваа глава:
	2) Друго:
	а) машини и справи за изработка и одржување на бетонски и асфалтни коловози
	к) друго
	Ех.
	Мешалки за лепило
85.01	Електрични генератори, мотори, претвора-чи-конвертори (ротациони или статички), трансформатори, исправувачи и исправувачки апарати, индуктори:
	1) Генератори, мотори и претвора-чи-конвертори:
	а) генератори и мотори:
	2) други:
	аа) со тежина до 5 kg заклучно по парче
	Ех.
	— Електрични мали мотори до 50 W
	— Електрични мотори генератори, со сила до 10 kWA
	— Електрични мотори генератори, со сила над 10 до 1.000 kWA
	2) Трансформатори:
	б) други:
	1) до 1 kg тежина заклучно по парче
	Ех.
	— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA
	— За заварување и телефонија

1	2
	2) од 1 до 100 kg заклучно по парче
	Ех.
	— Мали еднофазни до 1 kWA и трофазни до 1,5 kWA
	— За заварување
	3) Исправувачи и исправувачки апарати
	Ех.
	— На живина пара
	— Контактни
	— Механички, други
	— За полнење акумулатори
	— Исправувачки елементи (селенски, силициумски и други)
	— Исправувачки, други
85.12/6	Електрични пегли за пеглање:
	а) за потребите на домаќинството
	б) други
87.01	Трактори (освен оние од тар. број 87.07), со уреди за дигање и спуштање на товари, со чекреци и сл. или не:
	1) Трактори освен оние од точка 2:
	в) други трактори — гасеничари
	г) друго
	2) Трактори за влечење на полуприколки
87.14	Други возила (вклучувајќи и приколки), без механички погон и нивни делови:
	1) Приколки отворени за растурен товар и за концентрирани товари, обични
	2) Приколки со контејнери за цемент, за вино, како и ладилници итн.
	3) Приколки со кипер-уреди и со уреди за автоматски натовар и истовар
	4) Приколки за превоз на товар над 15 t со хидраулични или други уреди
	5) Други возила
	6) Делови

13. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 619

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

554.

Врз основа на член 39 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ

1. За определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки из-

носителите искажани во странски средства за плаќање се пресметуваат според следните курсеви:

	Динари
1 САД долар (USA \$)	= 18,00
100 австриски шилинзи (Asch)	= 97,70
100 белгиски франци (Bfr)	= 45,80
100 дански круни (Dkr)	= 292,19
1 англиска фунта (Lstg)	= 36,50
100 француски франци (FF)	= 401,30
100 холандски флорини (Hfl)	= 673,70
100 италијански лири (Lit)	= 2,50
1 канадски долар (Can. \$)	= 17,90
100 западногермански марки (DM)	= 695,00
100 норвешки круни (Nkr)	= 324,20
100 швајцарски франци (Sfr)	= 691,50
100 шведски круни (Skr)	= 411,20
100 фински марки (Fmk)	= 467,60
100 јапански јена (Yen)	= 5,90
100 шпански песети (Pz)	= 30,10
1 кувајтски динар (kuv. dinar)	= 60,80
1 ирачки динар (Ir. dinar)	= 60,80
1 австралиски долар	= 22,80
1 пресметковен долар (pres. \$)	= 18,00
1 индиска пресметковна рупија	= 2,363
1 пакистанска пресметковна рупија	= 1,737
1 пресметковна фунта	= 2,363

2. Курсевите на другите валути во кои е изразена вредноста на увезените стоки се пресметуваат во динари според курсевите што ќе ги утврди сојузниот секретар за финансии, по прибавеното мислење од Народната банка на Југославија.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Решението за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите давачки, за пресметување на даночните олесненија при извозот и за девизните квоти што се искажуваат во динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/76), во делот што се однесува на утврдувањето на курсевите на странските валути за определување на основницата за пресметување на царината и на другите увозни давачки.

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 636

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Борислав Шефер, с. р.

555.

Врз основа на член 52 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИТЕ ЦАРИНСКИ СТАПКИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

1. На долунаседените производи ако се увезуваат од Бразил, Грција, Индија, Мексико, Пакистан, Перу, Тунис, Турција, Уругвај и Шпанија и ако се со потсколо од тие земји, се применува стапката од Царинската тарифа намалена за следниот процент (преференцијална царинска стапка):

Тарифен број	Назив на производот	Процент на намалувањето на царинската стапка
1	2	3
03.02	Риби, сушени, солени или во саламура; риби чадени, печени или непечени, пред или во текот на чадењето:	
	2) Морски риби:	
	а) сардели	50%
	б) тунини	50%
	в) бакалар	50%
	г) харинга	50%
	д) друго	50%
05.13	Сунѓери, природни	50%
07.03	Зеленчук привремено конзервиран во саламура, во сулфурнирана вода или во други раствори за конзервирање, но кое не е специјално приготвено за непосредна потрошувачка:	
	1) Маслинки	
	Ех.	
	Маслинки во саламура	40%
08.01	Урми, банани, кокосов орев, бразилски орев, акажу-орев, ананас, авока, манго, гуава и мангуста, свежи или суви, излупени или не:	
	4) Друго сушено овошје:	
	а) урми	50%
08.02	Агруми, свежи или суви:	
	1) Портокали, мандарини и клементини, свежи	50%
	2) Друго:	
	а) лимони, свежи	50%
	б) грейпфрут, свеж	50%
	в) други агруми, свежи	50%
08.03	Смокви, свежи или суви:	
	2) Смокви суви	40%
08.04	Грозје, свежо или суво:	
	2) Грозје суво	40%
08.05	Овошје во лушпа, освен овошјето од тар. број 08.01, свежо или суво, излупено или не:	
	1) Бадеми	
	Ех.	
	Бадеми суви излупени	40%
	3) Лешници	40%
16.05	Черупкари и мекотелци, приготвени или конзервирани:	
	1) Черупкари	
	Ех.	
	Морски ракови (crabs) и ракчиња (shrimps)	50%
	2) Мекотелци	
	Ех.	
	Абалони	50%
20.01	Зеленчук и овошје приготвени или конзервирани во оцет или со оцетна киселина, со или без шеќер, па и со додаток на сол, мирудии или синнап:	
	1) Во херметички затворени садови до 10 kg нето:	
	Ех.	
	Маслинки	50%
	2) Друго	
	Ех.	
	Маслинки	50%

1	2	3	1	2	3
20.02	Зеленчук приготвен или конзервиран на друг начин, освен со оцет или со оцетна киселина:			б) други:	
	1) Маслинки за јадење	50%		1) дезоксикортикостерон ацетат	50%
	5) Друго			2) други видови	50%
	Ех.			б) Други хормони:	
	Капар	50%		а) прогестерон, фоликулин	50%
				б) тестостерон	50%
				в) други хормони	50%
20.07	Сокови од овошје (вклучувајќи ја и ширата од грозје) и сокови од зеленчук, со или без додаток на шеќер, но непревртени и кои не содржат алкохол:		31.03	Фосфорни ѓубриња, минерални или хемиски:	
	1) Лимонов сок	50%		2) Други:	
	2) Портокалов сок	50%		а) суперфосфати	25%
	3) Сок од друго јужно овошје	50%	32.01	Екстракти за штавење, од растително потекло:	
21.02	Екстракти, есенции или концентрати од кафе, од чај или од мате-чај, производи врз база на овие екстракти, есенции или концентрати:			б) Други	
	1) Екстракти или есенции од кафе; производи врз база на овие екстракти или есенции			Ех.	
	Ех.			Екстракти од црна акација	50%
	Екстракти или есенции од кафе	20%	33.01	Етерични масла (со или без терпен) течни или цврсти: смоли — резиноидни:	
22.09	Шпиритуси (освен оние од тар. број 22.08); ликери и други алкохолни пијалаци; сложени алкохолни преработки (тн. концентрирани екстракти) за производство на пијалаци:			1) Растителни етерични масла	
	7) Рум			Ех.	
	Ех.			Етерични масла од ружино дрво, еукалиптус, пеперминт, мексички лимон и есенција од рузмарин	50%
	Рум од шеќерна трска	50%	41.01	Сурови кожи (свежи, солени, сушени, пиклувани или лужени), цепани или не, вклучувајќи и овчи кожи со волна:	
25.01	Камена сол, варена сол, морска сол, сол за јадење; чист натриум хлорид, вода од солани, морска вода:			1) говедски и коњски кожи, освен телешките кожи	
	3) Морска сол	50%		Ех.	
26.01	Метални руди и концентрати и пржени железни пирити:			Говедски кожи, освен телешките кожи	100%
	1) Железни руди и концентрати (освен непржени железни пирити):		47.01	Хартиена маса добиена механички или со хемиски средства од кој и да е влакнаест растителен материјал:	
	б) друга железна руда			2) Каша, освен од дрво	
	Ех.			Ех.	
	Железна руда што содржи 42% Fe или помалку	50%		Еспарто-целулоза	40%
	7) Руди и концентрати на цинк:			3) Целулоза висококвалитетна, белена	40%
	а) руди	100%		4) Каустична целулоза и сулфатна целулоза, сурова	40%
	б) концентрати	100%		5) Каустична целулоза и сулфатна целулоза, белена, освен онаа од точка 3)	40%
29.39	Хормони, природни или добиени со синтеза; нивни деривати што главно се користат како хормони; други стероиди што главно се користат како хормони:		53.05	Волна од овци или јагниња и друга животињска длака (фина или груба), влачена или чешлана:	
	1) Адреналин	50%		1) Волна и длака влачена или чешлана, освен чешланата од точка 2)	
	2) Инсулин	50%		Ех.	
	3) АСТН (адренокортикотропико хормон)	50%		Волна крстосана, влачена или чешлана до 30 микрони	40%
	4) Хормони на ендокрините жлезди и слично:			2) Волна чешлана во облик на ленти намотана во клопчиња (намотки)	40%
	а) гонадотроп хормони	50%	58.02	Други теписи, прекривки, простирки, бришачи и сл. и простирки „келим“, „шумах“ и „карамани“ и сл. (конфекционирани или не):	
	б) други	50%		1) Рачно ткаени:	
	5) Кортико сиренални хормони (од надбубрежните жлезди):			в) друго	
	а) кортизон, хидрокортизон и нивни ацетати; дехидрокортизон, 1,2 — дехидрокортизон	50%		Ех.	
				Теписи од јута	50%

1	2	3	1	2	3
73.10	Лостови и прачки од железо и од челик (вклучувајќи и валана жица) топло валани, ковани, влечени, ладно обликувани или ладно довршени (вклучувајќи и прецизно изработени); шуплив челик за рударски дупчења:		76.15	Предмети што обично се употребуваат во домаќинството, санитарни стоки за внатрешна употреба и делови на вакви предмети и стоки, од алуминиум:	
	1) Валана жица	50%	1) Садови:		
73.13	Лимови (листови) и плочи од железо или челик, топло или ладно валани:		а) до 10 литри зафатнина		
	2) Дебелина од 3 mm до заклучно 4,75 mm, освен плочите и лимовите обложени со калај	26,6%	Ех.		50%
	3) Дебелина под 3 mm неплакирани или необложени	26,6%	Кујнски садови		
	5) Дебелина под 3 mm, обложени или плакирани, освен плочите и лимовите обложени со калај	17,9%	б) над 10 литри зафатнина		
73.36	Печки (вклучувајќи ги и печките со помошни казани, за централно греење), огништа, печки за варење, скари, пламеници и други грејачи на простории, разводници на пламен, грејачи на садови со пламеници, казани за греење со огниште и слична опрема која се употребува во домаќинството, неелектрична и нивни делови, од железо или од челик:		Ех.		50%
	1) Печки:		Кујнски садови		50%
	б) на течни горива		2) Други кујнски и трпезни потреби, освен прибор за јадење		50%
	Ех.				
	За греење	50%	78.01	Олово сурово (среброносно или не); отпадоци и остатоци (одломки, отсекоци и сл.) од олово:	
	в) на гасовити горива (гас)		2) Олово сурово:		
	Ех.		а) рафинирано:		
	За греење	50%	1) меко		100%
74.03	Лостови, прачки и профили од бакар, жица од бакар:		2) тврдо		100%
	1) Прачки:		82.09	Ножеви со сечива запчести или не (вклучувајќи и градинарски ножеви за поткастрување), освен ножевите што спаѓаат во тар. број 82.06:	
	а) од нелегиран бакар	50%	1) Ножиња (перорези)		45%
	б) од легиран бакар	50%	2) Трпезни и кујнски ножеви		45%
	2) Профили:		3) Ловечки и други спортски ножеви		45%
	а) од нелегиран бакар	50%	4) Калемарски ножеви		45%
	б) од легиран бакар	50%	5) Кожарски ножеви		45%
	3) Жица:		6) Друго		45%
	а) од нелегиран бакар	50%	82.12	Ножици (вклучувајќи и шивачки ножици) и сечила за нив:	
	б) од легиран бакар	50%	1) Ножици:		
74.04	Плочи, лимови (листови) и ленти, од бакар:		а) ножици за маникир		33,3%
	1) Лимови:		б) ножици за домаќинството		33,3%
	а) нелегирани	50%	в) ножици за употреба во занаетчиството		33,3%
	б) легирани	50%	г) ножици за лозје		33,3%
74.07	Цевки и цевководи и полупроизводи за нив (blanks), од бакар; шупливи прачки од бакар:		д) друго		33,3%
	1) Цевки:		2) Сечила		33,3%
	а) од нелегиран бакар	50%	82.14	Лажичи, виљушки, прибор за јадење риба, ножеви за путер, лажичи за сипување и сличен кујнски и трпезен прибор:	
	б) од легиран бакар	50%	1) Позлатени		33,3%
74.10	Впредна жица, кабли, јажиња, ортоми, плетени ленти и слично од бакарна жица, но исклучувајќи ја изолираната електрична жица и каблите:		2) Посребрени		33,3%
	1) Јажиња:		3) Од не'рфосувачки, челик		33,3%
	а) од нелегиран бакар	28,5%	4) Друго		33,3%
	б) од легиран бакар	28,5%	84.15	Машини и апарати за производство на студ (електрични или други)	
			Ладиланици:		
			3) Ладилници — фрижидери за домаќинството, електрични:		
			а) апсорпциони		17%
			б) компресиони		17%
			84.52	Машини за сметање; сметководствени машини за пишување, регистар-каси, машини за франкирање пошта, машини за издавање билети и слични машини што имаат уреди за сметање:	
			5) Регистар-каси		41%
			84.57	Машини за изработка и обработка на стакло (освен машини за обработка на стакло на ладно); машини за склопу-	

1	2	3	1	2	3
	вање на електрични сијалици, електронски и слични ламби и цевки:			2) Рекети и мрежи за тенис	33,3%
	1) Машини за производство на рамно стакло	50%		5) Ролшуи — возалки	33,3%
	2) Машини за изработка на друго стакло:			8) Спортски и гимнастички прибор од дрво и други спортски реквизити	33,3%
	а) за изработка на шупливо стакло		98.11	Лулиња за пушење; глави, дршки и други делови за лулиња (вклучувајќи и грубо обработени парчиња од дрво или корења); чибucci за пури и цигари, и нивни делови	
	Ех.			Лулиња за пушење од морска пена	40%
	Автоматски машини за изработка на шишиња	50%			
	в) друго:				
	Ех.				
	Машини за декорирање на стакло во бои (за изработка на шари на стакло)	50%			
85.03	Примарни ќелии и примарни батерии:			2. Ке се смета дека стоките се со потекло од една од земјите од точка 1 на оваа одлука ако во таа земја во целост се произведени или ако вредноста на увезените стоки во таа земја со индустриската обработка е наголемена за 51%. Потеклото на стоките се докажува со уверение за потеклото на стоките, што го издава овластениот орган на земјата извозничка.	
	1) Суви елементи за електрични ќевни ламби	50%		3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на преференцијални царински стапки за увоз на одредени производи од земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 49/73, 47/74, 60/74, 32/75 и 27/76).	
	2) Друго	50%		4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.	
85.04	Електрични акумулатори:			Е. п. бр. 626	
	1) Оловни акумулатори (киселински):			22 јули 1976 година	
	а) автомобилски	50%		Белград	
90.17	Медицински, забарски, хируршки и ветеринарски инструменти и апарати (вклучувајќи и електромедицински апарати и апарати за испитување на видот):			Сојузен извршен совет	
	1) Електромедицински апарати			Потпретседател,	
	Ех.			д-р Берислав Шефер, с. р.	
	— Апарати за очи	33,3%			
	— Апарати за испитување на слухот	33,3%			
	— Апарати забарски	33,3%			
	— Апарати за гинекологија	33,3%			
	— Апарати за преглед на внатрешни шуплини (на пр. грло, желудник, црева, бубрези, мочен меур итн.)	33,3%			
	— Апарати за преглед на уво, грло и нос	33,3%			
	— Апарати за испитување на белите дробови	33,3%			
	2) Друго:				
	Ех.				
	— Инструменти за очи	33,3%			
	— Игли и илтрици од сите видови	33,3%			
	— Хируршки ножови, скалпери и пили	33,3%			
	— Инструменти за ампутација	33,3%			
	— Медицински клешти и пинцети од сите специјалности	33,3%			
	— Инструменти за испитување на слухот	33,3%			
	— Инструменти за ортопедија и облукција	33,3%			
	— Инструменти забарски	33,3%			
	— Инструменти за гинекологија, акушерство и породување	33,3%			
	— Инструменти за преглед на уво, грло и нос	33,3%			
	— Инструменти за градна хирургија	33,3%			
97.06	Справи, апарати, прибори и реквизити за гимнастика или атлетика или за спортови и игри под ведро небо (освен оние предмети што спаѓаат во тар. број 97.04):				

556.

Врз основа на член 224 став 4 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА ЛЕЖАРИНАТА ЗА СТОКИТЕ СМЕСТЕНИ ВО ЦАРИНСКИ МАГАЦИН ИЛИ ВО ЦАРИНСКО СТОВАРИШТЕ

За стоки што лежат во царински магацин или во царинско стовариште се плаќа лежарина за секој бруто килограм стоки, и тоа:

1) за стоките што лежат во царински магацин — по 0,06 динари дневно;

2) за стоките што лежат во царинско стовариште — по 0,04 динари дневно.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за износот на лежарина за стоки што лежат во царински магацин или во царински склад („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

4. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 627
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

557.

Врз основа на член 270 став 1 точка 1 и член 277 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ДОНЕСУВА РЕШЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАПЛАТА И ЗА КОИ НЕМА ДА СЕ ВРШИ ПРИСИЛНА НАПЛАТА

1. Царинарницата нема да донесе решение за дополнителна наплата на непресметаната, односно на помалку наплатената царина и на другите увозни давачки (член 270 став 1 точка 1 од Царинскиот закон) за износите помали од 200 динари.

2. Царината и други увозни давачки (член 275 од Царинскиот закон) присилно нема да се наплати за износите помали од 200 динари.

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 634

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

558.

Врз основа на член 43 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА ЗА УПОТРЕБУВАНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА

1. Царинската основица за употребуваните моторни возила од тар. број 87.02 на Царинската тарифа се утврдува според процентот на истрошеноста, со тоа што намалувањето на царинската основица не може да премине 50% од вредноста на ново возило од ист вид.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за одредување на видовите стоки за кои не се утврдува царинска основица според процентот на истрошеноста („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

3. Оваа одлука влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 631

22 јули 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с.р.

559.

Врз основа на член 29 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ЗА ЗДРАВСТВОТО

1. Се ослободуваат од плаќање на царина организациите на здружен труд во областа на здравството на производите — специфична опрема од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	На именување
1	2
73.18/3а	Рабни цевки Ех. Челични цевки за транспорт на кал, со прибор
73.22/1а	Цистерни, резервоари и сл., со внатрешна превлака или топлотна изолација Ех. Казани со двојни сидови, зафатнина 3.000 l со загревање и стерилизација на кал со помош на пара од низок притисок
84.10/2	Ротациони пумпи Ех. Полжавести пумпи за потиснување на кал, со славина
84.11/2	Компресори Ех. Компресори за апарати за аерозол-терапия
84.11/4	Вентилатори Ех. Вентилатори за операциони кабини
84.15/1а	Машини и апарати за производство на студ (ладилници-фрижидери), освен за домаќинства; за производство на ниски температури (најмалку — 15°C) Ех. — Криостат — апарат за чување на биолошки материјали на ниски температури — Апарат за производство на ниски температури за крвна плазма (најмалку — 20°C) — Специјални разладни уреди за депонирање на крв — Ладилници со термограф — апарати за конзервирање на крв
84.17/1в	Машини и уреди за стерилизација и пастеризација Ех. — Уреди за стерилизација на инструменти — Автоматски автоклав за стерилизација на раствори во вреќички од пластична маса

1	2	1	2
84.17/1г	Машини и уреди за парење и сушење Ех. Лиофилизатор — апарат за сушење на крвна плазма и на други производи		со вградени уреди за мешање на кал и за автоматско дозирање на минерална вода — Челичен силос, пластифициран од внатрешната страна, зафатнина 13,5 m ³ за депонирање на кал, со вграден механизам за мешање и со уред за исфрлување на калта
84.17/1с	Машини и уреди (освен оние од точка 2), друго Ех. — Супердестилатор, со термокомпресор — Апарати за приготвување компресии на определена температура за физиотерапија (хидроколатор) — Маткалка за епрувети	84.61/2	Други сларини, вентили и слични уреди Ех. — Специјални циркуларни тушеви за масажа на крвните садови — Специјални тушеви за терапија со минерална вода
84.18/2а-2	Центрифуги за течности, лабораториски Ех. — Центрифуги со и без ладење, за биолошки испитувања, освен за испитување на моч — Центрифугален и лабораториски уред за одвојување компоненти на човечка крв	85.19/5	Разводни уреди со вградени апарати (командни, разводни и сигнални табли, пултови и сл.) Ех. — Управувачки орман — Контролна табла со припаѓачките уреди на постројка за терапија со кал
84.18/2б	Машини и уреди за филтрирање или пречистување на течности и гасови Ех. — Апарати за производство на деминерализирана и стерилизирана вода за употреба во здравствени цели — Уреди за приготвување (филтрирање, загревање, дозирање и др.) на вода за хидротерапија — Уреди за филтрирање на операциона кабина што се вградуваат во сидови и врати на кабините — Мембрански уред за стерилна филтрација на инфузионии раствори	87.11	Количка за инвалиди со уреди на механички погон (со или без мотор)
		87.13/2	Инвалидска количка Ех. Инвалидска количка со дигалка на рачен погон
		87.14/5	Други возила Ех. Рачна количка за транспорт на кал со сандак отпорен на хемиската агресивност на калта
84.19/1	Машини и апарати за миене садови Ех. Апарати за миене трансфузионии пипети	90.07/3	Специјални фотографски апарати, за индустријата и медицината Ех. — Оделка-камери — Фундус-камера за преглед на окото
84.19/2	Машини за пакување и завиткување на стоки Ех. Машини за пакување и завиткување медицински пинцети	90.10/1	Апарати за лаборатории и сл. Ех. — Уреди за автоматско развивање и сушење на рендген-филмови — Апарати за регенерација на фиксир
84.22/5а	Транспортери со гумена или челична лента врз база на движење на лентата, со сопствен погон Ех. Транспортер за кал врз база на движење на лентата, со сопствен погон	90.10/2	Разни калемии и екрани за проекции Ех. Специјални апарати за читање филмови
84.22/5б	Друго Ех. Хидраулични дигалки за хидротерапија	90.12/2	Други оптички микроскопи Ех. Микроскопи за потребите на здравството, со прибор
84.59/2а	Машини и механички справи (освен оние подобни исклучиво или главно како делови на други машини и апарати), што не спаѓаат во ниеден тарифен број на оваа глава Друго Ех. — Лабораториска мешалка, со грејач — Мелница со валјаци за мелење кал — Челични силос, пластифициран од внатрешната страна, зафатнина 24 m ³	90.16/6	Друго Ех. Боскамп-микрофор апарат за мерење бои
		90.17/1	Електро медицински апарати Ех. — Офталмометар и крајсплзиметар — Апарати за оживување на новороденчиња — Спалт-ламби за офталмолошка дијагностика — Инкубатори за предвременно родени деца

1	2	1	2
	— Ендоскопи — апарати и инструменти за преглед на внатрешните шуплини, со прибор — Drawond — Wallas-овата сонда, со електричен аспиратор за вадење мостри од грлото — Операциони ламби, со прибор — Апарати за дробење и истопување на каменот во бубрегот — Електрохируршки аспиратори — Електро-екстрактори за породување — Апарати за контролирано и асистирано дишење — Апарати за ултра-звучна дијагностика, со прибор — Пумпи за крвоток — Апарати за мерење на протокот на крвта — rheoplethysmograph — Апарати за испитување на слухот — Уреди за површинска хипотермија (компресор што ја лади и ја тера водата низ душекот на кој лежи болниот) — Анестезиолошки уред за операциони сали, со прибор — Апарати за масажа под медицинска контрола — Апарати за масажа на крвните садови — Електромиограф-апарати за испитување на активноста на мускулите — Апарати за уролошки испитувања — Апарати за мерење и контрола на волуменот и капацитетот на гасови во крвта и во белите дробови — Апарати за микробранова терапија — Апарати за испитување на работата на срцето под оптоварувањето — Ласер — апарат за лекување на очни болести по пат на ласерски зраци		— Катетери и сонди за медицинска употреба
90.18/2		90.18/2	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, оксигенотерапија, аерозол терапија или слично; апарати за дишење (вклучувајќи и гас-маски и слични апарати) Други Ех. — Апарати за механотерапија — Уреди за итно оживување — Уреди за централно спроведување на гасови, со припаѓачките делови и со прибор за употреба во здравствени цели — Специјални кади за медицинско-терапеутски цели (хидротерапија, галванотерапија, гасна терапија, парцијална терапија и парафинска терапија) — Физичко-тераписки велосипеди за рехабилитација — Апарати за аерозол-терапија
		90.19/1	Апарати за подобрување на слухот
		90.19/26	Ортопедски справи, хируршки појаси, утеги и слично, копчи и други помагала за преломи; вештачки екстремитети, очи, заби и други вештачки делови на телото; помагала за глуви и други апарати што се внесуваат или се вградуваат во телото, со кои се надоместува недостаток или инвалидност Друго Ех. — Ортопедски апарати — Валвули — срцеви и мозочни заклопки — Графтови — вештачки крвни садови — Имплатационен пацемакер за лична употреба
90.17/2	Друго Ех. — Бронхоскоп по Fourestier, со директна оптика — Апарати за продувување на туби — Ректоскоп — апарат за ректални прегледи — Апарати за преглед на жолчните патишта, желудникот и дванаесетпрстното црево — гастродуоденоскоп — Уреди за изработка на скелетирани протези од специјални легури — Тивка комора за испитување на слухот — Debray-овата хидраулична сонда — Осцилатонометар — Апарати и инструменти за криохирургија — Операционен уред за операција на окото — Специјални инструменти за неврохируршки оперативни зафати — Медицински гониометри — апарати за мерење на подвижноста на зглобовите — Пнеумоергометри — Пнеуматски апарати за терапија на едеми и за лична употреба	90.20/1	Рендген-апарати, апарати врз база на радиоактивни изотопи и други апарати врз база на нуклеарно зрачење Ех. Уреди врз база на радиоизотопи за откривање на заболувања на внатрешните органи — Тераписки апарати за лекување на малигни тумори со зрачење — Рендген-апарати за снимање на черепот во неврорадиологијата — Теледиригирани рендген-апарати — Ангио-кардиографски рендген уреди, комплетни — Апарати за рано откривање на ракот на боската — Апарати за снимање на горната и долната вилица
		90.20/2	Генератори, цевки и делови за овие апарати Ех. Генератори, цевки и делови за рендген-апарати
		90.20/3	Контролни табли и екрани Ех. Контролни табли и екрани, за рендген-апарати

1	2	1	2
90.20/4	Маси и столови и слични уреди за испитување и лекување Ех. Маси и столови и слични уреди за испитување и лекување, за рендген-апарати		— Апарати за префрлување на биолошки информации на монитор и осумканални апарати — Електронски уред за автоматско определување на крвните групи
90.20/5	Друго Ех. — Дијагностички тешки рендген-стативи со експлоратор — Електронски појачала за рендген — ТВ уреди за рендген — Специјални касети и фолии за рендген	91.05	Апарати за регистрирање на времето; апарати со часовнички или саатни механизам (вклучувајќи и секундарен механизам) или со синхрон мотор, за мерење, регистрирање или на друг начин покажување на времето Ех. Часовници за контрола на развивањето на рендген-филмови
90.25	Инструменти и апарати за физички и хемиски анализи (како полариметри, рефрактометри, спектрометри, апарати за анализа на гасови); инструменти и апарати за мерење и проверување на вискозитетот, порозноста, цирењето, површинскиот напон и сл. (како вискозиметри, порозиметри, дилатометри); инструменти и апарати за мерење и проверување на количините на топлина, светлина или звук (како фотометри, вклучувајќи и експозиметри, калориметри); микротоми Ех. — Апарати за определување на степенот на киселоста на крвта, на степенот на концентрацијата на O_2SO_2 ; како и на бикарбонатот односно на алкохолната резерва, со користење на микромостри на крв — Филаменфотометар — апарат за мерење железо во биолошкиот материјал врз база на пламена емисија — Апарати за анализа на гасови — Инструменти за преглед на плунки	92.11/2	Магнетофони Ех. Повеќеканални магнетофони за регистрирање на биолошките струи
		92.11/5	Грамофони, диктафони и други апарати за снимање и репродукција на звук, вклучувајќи и направи за вртење плочи и ленти, со или без звучни глави; телевизиски апарати за снимање и репродукција на слика и звук, магнетски Друго Ех. Апарати за визуелно следење на биолошките струи снимени преку лабораториски магнетофони (display монитор)
90.28	Електрични и електронски инструменти и апарати за мерење, проверување, анализа и автоматска контрола Ех. — Пулмотест, со пулмоанализатор за мерење на дишните волумени и капацитети — Дозиметри за мерење на зрачење, со прибор — Батериски електротермометри за мерење на температурата во мускулот — Апарати за електрофореза и хромографи — Електрични или електронски апарати за броење на крвни зрнца — Електрични автоматски определувачи на електролити во биолошки течности и ензими во крвта, со прибор — Електрични апарати за определување на хемоглобинот — Инструменти за преглед на плунки (електрични) — Спектрофотометри — Апарати за анализа на гасови — Апарати за определување на степенот на киселост во крвта, на степенот на концентрацијата на O_2SO_2 , како и на бикарбонати односно алкохолна резерва, со користење на микро-мостри на крв (електрични)	94.02/1	Мебел за ординации Ех. — Универзална операциона маса, со прибор — Болнички кревети за терапевтски лекувања — Уролошки маси — Маси за екстензија и гипсување — Гинеколошки маси, со прибор — Операциони маси за хирургија на главата — Работни маси за уво, грло и нос — Подвижни маси и колички за пренос на болни во здравствени организации на здружен труд — Кревети за хоризонтално истегаше на вратните и крсните прешлени
		94.02/2	Столови со механичко подигање, со задвижување или со наведнување Ех. Стабилни и подвижни столови и легла со уреди за подигање, задвижување и наведнување на тешки болни
		94.03/4в	Друг мебел и негови делови Други Ех. Специјална количка за пренос на храна во болници, опремена со специјални садови и прибор

2. Се ослободуваат од плаќање на царината граѓаните (физички лица) на производите — специфична опрема и уреди за здравството за лична употреба, од долунаведените тарифни броеви, односно ставови на Царинската тарифа, и тоа:

Тарифен број	На и м е н у в а њ е	Царинска стапка
90.17/1	Електромедицински апарати Ех. — Пневматски апарати за терапија на едеми — Уреди за површинска хипотермија	
90.18/2	Апарати за механотерапија; апарати за масажа; апарати за психотехника; апарати за вештачко дишење, озонотерапија, кислородотерапија, аерозол-терапија или слично; апарати за дишење (вклучувајќи и гас-маски и слични апарати), друго Ех. — Физичкотераписки велосипеди за рехабилитација	
90.19/1	Апарати за подобрување на слухот	
90.19/26	Ортопедски справи, хируршки појаси, затеги и слично, копчи и други помагала за преломи; вештачки екстремитети, очи, заби и други вештачки делови на тело; помагала за глуви и други апарати што се носат или вградуваат во тело, кои надоместуваат недостаток или инвалидност — друго Ех. Имплатационен пацемакер	

3. Се ослободуваат од плаќање на царина граѓаните на потрошниот материјал за користење на специфичната опрема и на уредите од точка 2 на ова решение.

4. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за ослободување од плаќање царина на специфичната опрема за здравството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 39/74 и 32/75) и Решението за ослободување од плаќање на царина за специфичната опрема за здравството за лична употреба на граѓани („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/74).

5. Ова решение влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 625
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

560.

Врз основа на член 296 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛУКИТЕ ЗА НАТОВАР ВО ПРЕВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СТОКИ НА БРОДОВИ ШТО СООБРАКААТ НА РЕДОВНИТЕ ЛИНИИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ

1. Цигари, алкохолни пијачки и други производи што во земјата од која се доставуваат се сметаат како монополски производи, како и оружје, муниција, експлозив и опојни дроги, ако се превезуваат заради натовар во југословенските луки, односно пристаништа, можат во лукиите Бар, Копер, Плоче,

Риека и Сплит да се товарат на бродови што сообраќаат на редовните линии во меѓународниот сообраќај.

2. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за одредување на лукиите Бар, Копер, Плоче, Риека и Сплит за натовар во превозот на цигари и алкохолни пијачки на бродови што не сообраќаат на редовните линии во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

3. Ова решение влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Е. п. бр. 623
22 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

561.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во врска со одредбите на Резолуцијата за заедничката политика на економскиот и социјалниот развој на Југославија во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет утврдува

ИЗМЕНА НА ОСНОВИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА КРЕДИТНО-МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА ВО 1976 ГОДИНА

1. Во Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 26/76 и 31/76) во точка 1 став 2 се менува и гласи:

„Со кредитно-монетарна политика ќе се обезбеди соодветен пораст на паричната маса во согласност со остварувањето на целите на економската политика во 1976 година.“

2. Оваа измена влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 642
29 јули 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

562.

Врз основа на член 28 точ. 3, 4, 7 и 8 и член 31 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ, КОЛИЧЕСТВОТО И ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат видот, количеството и вредноста на предметите што се ослобо-

дени од плаќање на царина и постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина според одредбите на чл. 25 до 30 на Царинскиот закон.

Член 2

Заради користење на повластицата од член 25 на Царинскиот закон, до царинарницата се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за службени потреби, односно за лична употреба на лицата од став 1 на тој член.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 3

Заради користење на повластицата од член 26 на Царинскиот закон, до царинарницата се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека увезените предмети се наменети за лична употреба на лицата од точ. 1, 2 и 3 став 1 на тој член и дека постои реципрочитет за ослободување од плаќање на царина.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на потврдата од Сојузниот секретаријат за надворешни работи од став 1 на овој член.

Член 4

Заради користење на повластицата од член 27 став 1 на Царинскиот закон, до царинарницата, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, се поднесува потврда од Сојузниот секретаријат за народна одбрана дека увезените стоки претставуваат:

- 1) предмети на вооружување и воена опрема и нивни делови, вклучувајќи ја и техничката, ремонтната и производствената документација;
- 2) машини, апарати и уреди, како и нивни делови што се увезуваат за производство и ремонт на предмети на вооружување и воена опрема;
- 3) производи за материјални резерви за потреби на народната одбрана.

Решението за ослободување од плаќање на царина царинарницата го донесува во вид на забелешка на барањето од став 1 на овој член, а ако е во прашање ослободување од плаќање на царина врз основа на член 27 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, во решението внесува податоци за бројот и датумот на посебната одлука на Сојузниот извршен совет врз основа на која се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 2 на Царинскиот закон, до царинарницата кон царинската декларација се поднесува изјава од корисникот на повластицата дека увезените предмети ќе ги користи за обучување на населението за одбрана и заштита на земјата, односно за цивилна заштита и за потреби на народната одбрана. Царинарницата го донесува решението во вид на забелешка на декларацијата, во кое внесува податоци за бројот и датумот на актот на Сојузниот извршен совет врз основа на кој се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Заради користење на повластицата од член 27 став 5 на Царинскиот закон, царинарницата го донесува решението во вид на забелешка на декларацијата, во кое внесува податоци за бројот и датумот на решението на сојузниот секретар за финансии врз основа на кое се остварува правото на ослободување од плаќање на царина.

Евиденцијата за користење на повластицата од член 27 ст. 1, 2 и 5 на Царинскиот закон по одделни акти на Сојузниот извршен совет и на сојузниот секретар за финансии ја води Сојузната управа за царини.

Член 5

Како патник, во смисла на член 28 точка 1 на Царинскиот закон, се сметаат домашните и странските државјани што ја преминуваат царинската линија.

Како личен багаж, во смисла на член 28 точка 1 на Царинскиот закон, се сметаат предметите што служат за лични потреби на патниците додека се на патување (облека, обувки, предмети за одржување на личната хигиена, намирници и др.), во количествата потребни на патникот, со оглед на неговото занимање, годишното време, целта, траењето и другите околности на патувањето.

Патникот може да ја користи повластицата од член 28 точка 1 на Царинскиот закон, без оглед дали личниот багаж е даден на превоз со истото превозно средство со кое тој допатувал, со друго превозно средство, по пошта или на некој друг начин, ако несомнено може да се утврди дека е во прашање личен багаж на односниот патник.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 1 на Царинскиот закон, на личниот багаж даден на превоз со друго превозно средство, по пошта или на некој друг начин, корисникот поднесува соодветни докази дека е во прашање негов личен багаж. Врз основа на поднесените докази, царинарницата го издава личниот багаж и става соодветна забелешка врз пријавата за увозот и превозот на стоките.

Член 6

Корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

- 1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку две години или 24 месеци во три години еднопородно, односно непрекинато најмалку 4 години. Потврдата може да ја издаде дипломатското или конзуларното претставништво, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство ако за тоа води евиденција или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство. Потврдата за членовите на екипажот на југословенските бродови што сообраќаат со странство ја издава заповедникот на бродот, односно домашната организација на здружен труд чиј е бродот.

Ако корисникот на повластица не располага со потврдата во смисла на став 1 на оваа точка, времето поминато на работа во странство го докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа на странска служба за социјално осигурување или на странски работодавач и сл.);

- 2) писмена изјава дека за последните две, три, односно четири календарски години не ја користил повластицата по овој основ;

- 3) писмена изјава дека се враќа во Југославија од работа во странство.

Членовите на екипажот на југословенските бродови не ја поднесуваат изјавата од став 1 на оваа точка;

- 4) докази дека предметите на домаќинството ги користил за потреби на своето домаќинство;

- 5) список на предметите на домаќинството што ги внесува или ги прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите на домаќинството корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон го поднесува до царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок од списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително

увезе предмети на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го заверила списокот од точка 5 став 1 на овој член ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон царинарницата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

Со преглед на стоките царинарницата утврдува дека се во прашање употребувани предмети на домаќинството на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон. Како доказ дека предметите што ги увезува ги употребувал во странство во сопственото домаќинство, корисникот на таа повластица може до царинарницата да поднесе сметка за купувањето или друга соодветна исправа, признаница за плаќањето на претплата за телевизија, договор за закуп на стан, полиса за осигурување на стан, односно други докази со кои овој факт може да се утврди.

Секој член на семејството на корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон, што ги исполнува условите во поглед на основот и времето на престојот во странство, може да се користи со таа повластица за предметите во рамките на едно домаќинство до вкупната вредност пропишана со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76).

Во предметите на домаќинството што според член 28 точка 3 на Царинскиот закон што југословенските државјани можат да ги увезат, односно да ги внесат без плаќање на царина, спаѓаат:

- 1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди;
- 2) 1 носечки телевизор;
- 3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди;
- 4) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 20 ленти;
- 5) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 плочи;
- 6) 1 електричен или гасен ладилник;
- 7) 1 клима-уред;
- 8) 1 електричен, гасен, комбиниран или друг шпорет;
- 9) 1 правосмукалка;
- 10) 1 машина за перење долна облека, со припаѓачките уреди;
- 11) 1 машина за миење садови;
- 12) 1 транзисторски радиоприемник;
- 13) 1 апарат за мелење и мешање намирници — кујнски миксер (комплет);
- 14) 1 електричен или гасен грејач, греалка или радијатор;
- 15) 1 машина за пеглање долна облека;
- 16) плиени текстилни и кожени стоки за лична или куќна употреба;
- 17) 1 машина за шиење;
- 18) 1 фотографски апарат;
- 19) книги и списанија од домашни и странски автори;
- 20) предмети на мебел, постелна преслека, завеси и сл.;
- 21) прибор за јадење и сервис до 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;
- 22) 2 тепиха;
- 23) 1 пијано или друг музички инструмент;
- 24) 1 портатилна пишувачка машина;
- 25) слики и други уметнички предмети;
- 26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети на фолклор;
- 27) други предмети на домаќинството во вредност до 5.000 динари.

Ако се увезуваат комбинирани предмети (радио со грамофон и сл.), видот на предметот во списокот од точка 5 став 1 на овој член се определува според видот на производот што му дава основни карактеристики на тој комбиниран предмет.

Ако вкупната вредност на предметите го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици, царината се плаќа на износот над вредноста пропишана со таа одлука.

Корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон правото за ослободување од плаќање на царина може да го оствари за предметите што увезува, внесува или прима од земјата од која се враќа од работа.

По барањето за користење на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинат престој во странство, во смисла на член 28 точка 3 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон бил спречен поради виша сила во рок од шест месеци да ги увезе предметите на своето домаќинство, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

При користењето на повластицата од член 28 точка 3 став 3 на Царинскиот закон, царинскиот работник во патната исправа на патникот става отпечаток на штембилот со ознаката „Р“ и ознака на годината во која е искористена таа повластица.

Член 7

Корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

1) потврда од Сојузниот секретаријат за надворешни работи дека во својство на работник на југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во странство поминал на работа непрекинато најмалку две години. Таа потврда го содржи бројот и датумот на актот со кој корисникот е преместен на работа во странство како и датумот на заминувањето на работа во странство и датумот на враќањето во Југославија од работа во странство;

2) список на предметите на своето домаќинство што ги внесува или прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите на домаќинството корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон го поднесува до царинарницата во два примерока најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок од списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на повластицата дополнително увезе предмети на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци, должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го заверила списокот од точка 2 став 1 на овој член ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Во предметите на домаќинството што според член 28 точка 4 на Царинскиот закон што југословенските државјани можат да ги увезат, односно да ги внесат без плаќање на царина, спаѓаат:

- 1) 1 телевизор, со припаѓачките уреди;
- 2) 1 носечки телевизор;
- 3) 1 радиоапарат, со припаѓачките уреди;

- 4) 1 магнетофон, со припаѓачките уреди и со 20 ленти;
- 5) 1 грамофон, со припаѓачките уреди и со 100 плочи;
- 6) 1 електричен или гасен ладилник;
- 7) 1 клима-уред;
- 8) 1 електричен, гасен, комбиниран или друг шпорет;
- 9) 1 правосмукалка, со припаѓачките уреди;
- 10) 1 машина за перење долна облека, со припаѓачките уреди;
- 11) 1 машина за миене садови;
- 12) 1 транзисторски радиоприемник;
- 13) 1 апарат за мелење и мешање намирници — кујнски миксер (комплет);
- 14) 1 електричен или гасен грејач, греалка или радијатор;
- 15) 1 машина за пеглање долна облека;
- 16) шиени текстилни и кожени стоки за лична или куќна употреба;
- 17) 1 машина за шиене;
- 18) 1 фотографски апарат;
- 19) книги и списанија од домашни и странски автори;
- 20) предмети на мебел, постелна преслека, за-веси и сл.;
- 21) прибор за јадење и сервиси до 12 лица и соодветни кујнски предмети и садови;
- 22) 2 тепиха;
- 23) 1 пијано или друг музички инструмент;
- 24) 1 портабл пишувачка машина;
- 25) слики и други уметнички предмети;
- 26) украсни предмети, вклучувајќи и предмети на фолклор;
- 27) други предмети на домаќинството во вредност до 5.000 динари.

Како предмети на домаќинството, во смисла на член 28 точка 4 на Царинскиот закон, не се сметаат предметите купени на консигнационо складиште во Југославија.

Корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон може правото на ослободување од плаќање на царина да го оствари за предметите што ги увезува, внесува или прима од земјата од која се враќа од работа.

По барањето за користење на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинати престој во странство, во смисла на член 28 точка 4 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон поради виша сила бил спречен во рокот од шест месеци да ги увезе предметите на своето домаќинство, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

Член 8

Повластицата од член 28 точка 5 на Царинскиот закон може да се користи ако пратката содржи предмети за лична употреба чија вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици.

Член 9

Корисникот на повластицата од член 28 точка 6 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободу-

вање од плаќање на царина, поднесува до царинарницата акт на надлежниот орган во Југославија, односно во странство за наследување на предметите што ги внесува или потврда за тој факт издадена од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во земјата во која умреното лице било населено.

По исклучок од одредбата на став 1 на овој член, за користење повластица на наследени употребувани предмети од лична гардероба или предмети за лична употреба на умреното лице, како доказ може да се поднесе и смртовница.

Повластицата од член 28 точка 6 на Царинскиот закон не се однесува на предметите купени со наследени пари ниту на предметите купени со пари добиени со продажба на наследени предмети.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение.

Член 10

Како рекламни материјали, во смисла на член 28 точка 7 на Царинскиот закон, се сметаат:

1) печатени или снимени објави, огласи, плакати, ценовници, каталози, микрофилмови и други облици на трговско известување за стоките, за превозот и услугите што ги дава странскиот испраќач, без оглед на вредноста и количеството на тие предмети;

2) разни рекламни предмети на кои е видливо втисната фирмата на странскиот испраќач со кој државниот орган, организацијата на здружен труд или друга организација одржува деловни врски. Како рекламни предмети во наведената смисла не се сметаат цигарите, жестоките алкохолни пијалаци, парфемите и другите потрошни материјали, без оглед на вредноста и пакувањето.

Во текот на една календарска година еден примач може да прими од ист испраќач од странство рекламни предмети, и тоа:

1) предмети чија вредност по парче изнесува до 10 динари — во количество до 5.000 парчиња;

2) предмети чија вредност по парче изнесува над 10 до 35 динари — во количество до 2.500 парчиња;

3) предмети чија вредност по парче изнесува над 35 до 80 динари — во количество до 300 парчиња;

4) предмети чија вредност по парче изнесува над 80 динари до најмногу 150 динари — во количество во 200 парчиња.

Предметите што можат да се употребат исклучиво во рекламни цели, еден примач може да ги прими во неограничени количества.

Календарите (цебни, за на маса и сидни), се сметаат како печатени предмети од точка 1 став 1 на овој член ако содржат трговски известувања што се однесуваат на стоките, превозот или услугите на странскиот испраќач, а како рекламни предмети од точка 2 став 1 на овој член ако на нив е видливо втисната фирмата на странскиот испраќач.

Како ист странски испраќач, во смисла на став 2 на овој член се смета странската фирма со своите погони или филијали во една земја.

Рекламните материјали од член 28 точка 7 на Царинскиот закон можат да се увезуваат само преку царинарницата надлежна според седиштето на основната организација на здружен труд — примачот. Кон барањето за користење корисникот на повластицата ја дава на царинарницата изјава дека рекламните материјали му се праќаат бесплатно, дека во текот на таа календарска година не примил рекламни материјали, односно дека примил во количества помали од предвидените во став 2 на овој член од странската фирма и дека примените

рекламни материјали ќе бидат разделени бесплатно во рекламни цели.

Како мостри во смисла на член 28 точка 7 на Царинскиот закон, се сметаат предметите од мала вредност и во незначителни количества — според видот на стоките што ги претставуваат и целта за која се наменети, како и моделите на предметите чие производство се предвидува, а се праќаат заради прибавување порачки, односно понуди на стоки или склучување договори. Мострите не можат да се продаваат ниту да се употребуваат во други цели, освен за потребите на прикажување, испитување и сл. Кон барањето за ослободување од плаќање царина корисникот на повластицата ѝ дава на царинарницата изјава дека мострите му се праќаат бесплатно и дека ќе бидат употребени исклучиво во целите за кои се увезени.

За рекламните материјали и мострите, ако вкупната вредност на пратката не преминува 1.000 динари, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина во вид на забелешка на изјавата на примачот. Царинарницата ќе постапи така и при увозот на печатени рекламни материјали од точка 1 став 1 на овој член, без оглед на нивното количество и вредност.

Увезените мостри царинарницата е должна да ги стори неупотребливи за трговски цели (со ставање жигови, со дупчење или на друг начин), но при тоа да не се уништи нивната основна функционална вредност и употребливост за целите за кои се увезени.

Член 11

Како стоки што се увезуваат заради вообичаена распределба и потрошувачка на саеми и изложби, во смисла на член 28 точка 8 на Царинскиот закон, се сметаат:

1) мострите на странските стоки изложени на саеми или изложби, што се увезени како мостри или се подготвени на саем или изложба од увезени стоки, под услов:

- а) да се делат бесплатно,
- б) да се од незначителна вредност во однос на цената по единица на мерка на ист вид стоки;
- в) да се спакувани или подготвени за вообичаена распределба и потрошувачка во количество што очигледно е помало од стандардното пакување за продажба на мало;

2) рекламните материјали во вкупна вредност до 2.500 динари под услов поединечната вредност на предметите да не преминува 50 динари;

3) стоките што се увезуваат, односно се примаат од странство заради потрошувачка на приредбите што ги организираат излагачите за време на траењето на саемот, односно изложбата, и тоа: цигарите и другите тутунски преработки во вредност до 200 динари и жестоките алкохолни пијалаци во вредност до 200 динари, или други стоки, освен козметичките препарати, парфери и колонска вода во вредност до 400 динари — по еден излагачки картон.

На име на еден претставник на странска фирма — странски државјанин со живеалиште во странство, можат да се ослободат од плаќање на царина стоки по основ на повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон за еден излагачки картон, со тоа што една странска фирма може да ја оствари таа повластица најмногу за пет излагачки картони.

Правото на ослободување од плаќање на царина според оваа точка може да се оствари само во текот на првата половина на траењето на саемот, односно изложбата.

Заради користење на повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон излагачот поднесува до царинарницата барање во два примерока. Во ба-

рањето се назначуваат фирмата на излагачот, името на лицето на кое гласи излагачкиот картон, видот, количеството и вредноста на стоките што се увезуваат, односно примаат од странство заради потрошувачка на саемот односно изложбата. Решението за ослободување од плаќање на царина, царинарницата го донесува во вид на забелешка на обата примерока на барањето, од кои едниот примерок задржува, а вториот му го враќа на излагачот.

Повластицата од член 28 точка 8 на Царинскиот закон не може да се користи за предметите купени од консигнационо складиште во Југославија;

4) прехранбените производи и алкохолните пијалаци што се добиваат бесплатно во количества што се неопходни за оценување заради доделување на награди на меѓународни саеми;

5) стоките наменети само за прикажување, односно демонстрирање на машини или апарати на странскиот излагач на саемот односно изложбата, а кои ќе се потрошат или уништат во текот на прикажувањето, односно демонстрирањето;

6) предметите што служат за изградба, приспособување и декорирање на привремени штандови на странски излагачи (на пример: бои, лакови, тапети, таписони и сл.) и се трошат при употребата;

7) каталозите, проспектите, ценовниците, огласите, календарите (со илустрации или без нив) и фотографите, ако е очигледно дека се наменети за користење како пропагандни материјали за странски стоки изложени на саемот, односно изложбата, под услов да се делат бесплатно;

8) формуларите и другите печатени материјали потребни за администрација на излагачот за време на одржувањето на саемот, односно изложбата.

Член 12

Заради користење на повластицата од член 28 точка 9 на Царинскиот закон, корисникот е должен да поднесе до царинарницата исправа издадена од надлежниот југословенски или странски орган или организација дека одликувањето, медалот, споменницата, спортскиот и друг трофеј, односно сличен предмет ги добил во странство на натпреварување, на изложбата или на слична приредба.

Како сличен предмет, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат предметите добиени како награди, а кои не се изработени специјално за доделување на односното натпреварување, изложба или приредба.

Член 13

Заради користење на повластицата од член 28 точка 10 на Царинскиот закон, корисникот е должен да поднесе до царинарницата писмена изјава дека предметите што ги внесува се негови сопствени дела. Во изјавата тие предмети мораат точно да се означат.

Член 14

Заради користење на повластицата од член 28 точка 11 на Царинскиот закон, корисникот е должен, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, да поднесе до царинарницата потврда од надлежната здравствена установа дека ортопедското или друго помагало му е потребно како замена за недостатоциот, односно општетениот телесен орган.

Член 15

Заради користење на повластицата од член 28 точка 12 на Царинскиот закон, корисникот е должен, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, да поднесе до царинарницата потврда од

надлежната здравствена комисија за завршената рехабилитација и дека е оспособен за вршење на определени дејности и потврда од Стопанската комора на Југославија дека увезената опрема не се произведува во Југославија.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 16

Како резервоари што се фабрички вградени во моторни возила, во смисла на член 28 точка 13 на Царинскиот закон, се сметаат резервоарите што според конструкцијата им одговараат на видот и типот на определено моторно возило.

Член 17

Повластицата од член 28 точка 14 на Царинскиот закон се користи согласно со одредбите на соодветните меѓудржавни договори за малограничниот и двосопственичкиот промет.

Член 18

Заради користење на повластицата од член 28 точка 15 на Царинскиот закон, корисникот кон барањето дава изјава за организирањето на меѓународно натпреварување и поднесува изјава или фактура на странскиот испраќач дека медалите или плакетите ги праќа бесплатно. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 19

Југословенскиот државјанин е должен, заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, да поднесе до царинарницата:

- 1) потврда од југословенското дипломатско или конзуларно претставништво дека во странство престојувал непрекинато најмалку десет години;
- 2) список на предметите на домаќинството што ги внесува, односно увезува со назначување на видот и количеството на предметите;
- 3) изјава дека увезените предмети претставуваат предмети на неговото домаќинство;
- 4) список на предметите од неопходниот стопански инвентар.

Како постојан престој во странство, во смисла на член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато во Југославија заради користење на годишен одмор, поради работа, посета на семејството и сл.

Денот на доселувањето од странство се утврдува од патната исправа на корисникот, или на друг соодветен начин.

Странскиот државјанин е должен заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата да поднесе:

- 1) потврда од надлежниот орган за внатрешни работи за приемот во југословенско државјанство, односно дека му е даден азил или одобрение за постојано населување во Југославија;
- 2) список на предметите на домаќинството што ги внесува, односно увезува, со назначување на видот и количеството на предметите;
- 3) список на предметите на неопходниот стопански инвентар.

Како ден на доселувањето на странскиот државјанин, во смисла на член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон, се смета денот на приемот во југо-

словенско државјанство, односно денот на добивање азил, или одобрение за постојано населување во Југославија.

Ако корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон увезува моторно возило, должен е да поднесе потврда од надлежниот орган за внатрешни работи дека од Југославија се иселил пред 6 април 1941 година.

Списокот на предметите на домаќинството, односно на предметите на неопходниот стопански инвентар корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон го поднесува до царинарницата во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок на списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата со назначување кои предмети ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети на своето домаќинство во пропишаниот рок од шест месеци должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон може правото на ослободување од плаќање на царина да го оствари за предметите што ги увезува, внесува или прима од земјата од која се враќа од работа.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите на домаќинството, односно на неопходниот стопански инвентар ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Ако корисникот на повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон внесува или увезува предмети на неопходниот стопански инвентар, должен е да поднесе и потврда од надлежниот општински орган дека според важечките прописи ги исполнува условите за занимавање со определено занимање за чие вршење ги увезува предметите на стопанскиот инвентар.

Повластицата од член 29 став 1 точка 1 на Царинскиот закон не може да се користи за предмети купени од консигнациони складишта во Југославија.

На постапката за остварување на правото од член 29 став 1 точка 1 став 4 на Царинскиот закон, сообразно се применуваат одредбите на овој член и на член 27 на овој правилник.

Член 20

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 2 на Царинскиот закон, кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина, корисникот до царинарницата поднесува:

- 1) писмо или фактура на странскиот испраќач од кое се гледа дека стоките се праќаат бесплатно;
- 2) изјава на корисникот на повластицата дека стоките се увезуваат за научни, здравствени, културни, просветни или социјални цели, односно за стручно оспособување на привремено невработени работници и дека ослободувањето од плаќање на царина е предвидено со меѓународен договор.

Врз основа на поднесените докази од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 21

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 3 на Царинскиот закон, увозникот, односно корисникот на повластицата, кон писменото барање за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

- 1) потврда на органот надлежен за наука дека организацијата во чија корист се врши увозот е

регистрирана како научна установа или потврда на органот надлежен за просвета, односно култура дека организацијата во чија корист се врши увозот, се занимава со научна, наставна, односно културна дејност;

2) потврда од Стопанската комора на Југославија дека апаратите, инструментите и машините и нивните делови, што се увезуваат, не се произведуват во Југославија;

3) примерок на пријавата за склучената работа или друг доказ од кој може да се утврди дека увозот се врши за корисникот на повластицата;

4) изјава дека увезените машини, апарати и инструменти и нивните делови и другите предмети ќе се користат за научноистражувачка работа, односно за настава или за културна дејност и дека ова ослободување е предвидено со меѓународен договор.

Врз основа на поднесеното барање од став 1 на овој член царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 22

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 4 на Царинскиот закон, Југословенскиот црвен крст, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува изјава дека увезените стоки ќе се користат исклучиво за непосредно извршување на хуманитарни задачи. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 23

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 5 на Царинскиот закон, корисникот на повластицата е должен кон барањето за ослободување од плаќање на царина до царинарницата да поднесе потврда од органот надлежен за култура дека уметничките предмети и збирки и предметите за збирки што се увезуваат му се наменети на определен музеј или уметничка галерија, односно дека репродуцираниот архивски материјал му е наменет на архивот. Врз основа на поднесеното барање царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 24

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 6 на Царинскиот закон, корисникот е должен, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата да поднесе потврда на соодветната школа за тоа дека корисникот е нејзин ученик односно студент и дека предметите што ги увезува му се потребни како учила. Врз основа на поднесеното барање, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 25

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја прва на Царинскиот закон се применува на предметите што заради замена на дотраен или уништен дел се купуваат и се вградуваат во патничко моторно возило додека тоа се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја втора на Царинскиот закон се применува на предметите што заради замена на дотраен или уништен дел се вградуваат во друмско моторно возило во јавниот сообраќај додека возилото се наоѓа во странство, ако нивната вкупна вредност не го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот се применуваат царински повластици.

Замената на дотраен или уништен дел, во смисла на ст. 1 и 2 на овој член корисникот ја пријавува до царинарницата усно.

Повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета на Царинскиот закон се однесува на бродовите во јавниот меѓународен сообраќај и додека пловат во внатрешните води.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот закон, корисникот е должен да поднесе барање и соодветна документација врз основа на кои царинарницата донесува решение во вид на забелешка на барањето.

Количеството на потрошните и погонските материјали за работа и за безбедноста на пловидбата за кои може да се користи повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја четврта на Царинскиот закон се утврдува зависно од траењето на пловидбата во сообраќајот со странство.

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 7 алинеја трета и петта на Царинскиот закон, корисникот е должен до царинарницата да поднесе барање и соодветна документација дека определени предмети купил и вградил, односно дека ќе ги вгради во превозното средство поради замена на дотраен или уништен дел. Врз основа на поднесеното барање и приложената документација, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Повластиците од член 29 став 1 точка 7 на Царинскиот закон се однесуваат и на вредноста на поправката, односно замената на дотраените или уништените делови.

Член 26

Заради користење на повластицата од член 29 став 1 точка 8 на Царинскиот закон, корисникот е должен до царинарницата да поднесе:

1) потврда од надлежниот општински орган за тоа каква материјална штета претрпел поради елементарна несреќа;

2) писмо или фактура од странскиот испраќач дека предметите се испратени бесплатно, односно потврда од надлежната Служба на општественото книговодство дека предметите се набавуваат од средства добиени од странство како парична помош заради отстранување на последици од елементарна несреќа.

Врз основа на поднесеното барање и приложените исправи од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение за ослободување од плаќање на царина.

Член 27

Повластицата од член 30 на Царинскиот закон може да се користи за предметите на стопанскиот инвентар што служат за вршење на услужно-занаетчиски и земјоделски дејности, опфатени во главите 82 до 87 на Царинската тарифа, освен за предметите предвидени со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици.

Корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон, кон барањето за ослободување од плаќање на царина, до царинарницата поднесува:

1) потврда дека на работа во странство поминал непрекинато најмалку 2 години или 24 месеци во три години едноподоуго, односно непрекинато најмалку четири години. Потврдата може да ја издаде дипломатското или конзуларното претставништво, општинскиот завод за вработување преку кој работникот е упатен на работа во странство ако за тоа води евиденција или домашната организација на здружен труд што го упатила работникот на работа во странство.

Ако корисникот на повластицата не располага со потврдата во смисла на став 1 од оваа точка, времето поминато на работа во странство се докажува на друг соодветен начин (со патна исправа, со соодветна исправа на странската служба за социјално осигурување или на странскиот работодавач);

2) писмена изјава дека за последните две, три, односно четири календарски години не користел повластица по тој основ;

3) писмена изјава дека се враќа во Југославија од работа во странство;

4) потврда од надлежниот општински орган дека ги исполнува условите за вршење на соодветна услужно-занаетчиска дејност, односно да се занимава со земјоделска дејност;

5) список на предметите на стопанскиот инвентар што ги внесува или ги прима од странство, односно што дополнително ќе ги внесе.

Списокот на предметите на стопанскиот инвентар корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон до царинарницата го поднесува во два примерока, најдоцна кон барањето за ослободување од плаќање на царина. Едниот примерок на списокот царинарницата го прилага кон декларацијата, а вториот примерок го заверува и му го враќа на корисникот на повластицата, со назначување кои предмети и во која вредност ги увезол. Ако корисникот на оваа повластица дополнително увезе предмети на стопанскиот инвентар во пропишаниот рок од 6 месеци, должен е до царинарницата да го поднесе и заверениот список на предметите што царинарницата му го вратила.

Царинарницата што го заверила списокот на предметите на стопанскиот инвентар ќе стави за тоа забелешка на патната исправа, ќе го означи датумот и тоа ќе го завери со печатот на царинарницата.

Денот на враќањето од странство на корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата го утврдува од патната исправа или на друг соодветен начин.

Ако вкупната вредност на предметите на стопанскиот инвентар го преминува износот пропишан со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоките се применуваат царински повластици, царина се плаќа на износот над вредноста пропишана со таа одлука.

По барање за користење на повластицата од член 30 на Царинскиот закон царинарницата донесува решение.

Како непрекинат престој во странство, во смисла на член 30 ст. 1 и 2 на Царинскиот закон, се смета и времето поминато на годишен одмор, како и времето поминато во Југославија поради работа, посета на семејството и сл.

Ако корисникот на повластицата од член 30 на Царинскиот закон бил спречен поради виша сила во рокот од шест месеци да ги увезе предметите на стопанскиот инвентар, времето на дејствувањето на вишата сила не се засметува во тој рок.

Член 28

Ако се увезуваат стоки за кои во меѓународниот договор е предвидено ослободување од плаќање на царина, корисникот на повластицата кон декларацијата поднесува барање и докази дека се исполнети условите за ослободување од плаќање на царина предвидени со меѓународниот договор.

Врз основа на поднесеното барање и приложените докази, од став 1 на овој член, царинарницата донесува решение ако со односниот меѓународен договор не е определено поинаку.

Член 29

Корисниците на повластицата од член 28 точка 3 и член 30 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) што се вратиле во Југославија пред 1 септември 1976 година и на кои рокот од 6 месеци за увоз на предметите им истекнува по 1 септември 1976 година, а кои го започнале користењето на повластицата според одредбите на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75) — можат до истекот на рокот од шест месеци да го продолжат користењето на повластицата според одредбите на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), но само до вкупниот износ и за предметите предвидени со Одлуката за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици и за предметите на домаќинството предвидени во член 6 од овој правилник.

Член 30

Корисниците на повластицата од член 28 точка 4 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) што се вратиле во Југославија пред 1 септември 1976 година и на кои рокот од 6 месеци за увоз на предметите им истекнува по 1 септември 1976 година, а кои го започнале користењето на повластицата според одредбите на член 28 точка 3 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75) — можат до истекот на рокот од 6 месеци да го продолжат користењето на повластицата според одредбите на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), но само за предметите на домаќинството предвидени во член 7 на овој правилник, со исклучување на предметите за кои ја искористиле повластицата од член 28 точка 3 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/75 и 28/75).

Член 31

Корисниците на повластицата од член 30 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/73 и 28/75) што според член 30 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76) немаат право на увоз на предмети за услужни дејности — право на користење на повластицата започната пред 1 септември 1976 година можат да остварат во рок од 6 месеци од денот кога тоа право го стекнале.

Член 32

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите и постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 3/74, 16/74 и 44/75), освен одредбите на член 10 од тој правилник што престануваат да важат на 31 декември 1976 година.

Член 33

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година, освен одредбите на член 11 што влегуваат во сила на 1 јануари 1977 година.

Бр. 3-8242/1
23 јули 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

563.

Врз основа на член 223 став 1 и член 328 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), сојузниот секретар за финансии пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА СЛОБОДНИТЕ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ И ЗА СНАБДУВАЊЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕД- СТВА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАКАЈ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите и постапката за отворање слободни царински продавници, царинскиот надзор над стоките што се продаваат во слободните царински продавници (член 223 став 1 на Царинскиот закон), постапката за спроведување на царински надзор и за царинење на стоки со кои се снабдуваат превозните средства во меѓународниот сообраќај (член 328 на Царинскиот закон) и постапката со стоките сместени во кон consignационо складиште што се продаваат заради користење надвор од царинското подрачје на Југославија (член 213 став 6 на Царинскиот закон).

Слободни царински продавници

Член 2

Слободни царински продавници можат да се отвораат на воздухопловните пристаништа отворени за меѓународен сообраќај во чекалниците наменети за патниците во меѓународниот сообраќај (транзитна хала).

Транзитната хала во која се отвора слободна царинска продавница мора да биде така обезбедена што да е оневозможено внесување и изнесување на стоки, односно влегување и излегување на лица без царински надзор.

Стоките што се наменети за продажба во слободна царинска продавница можат да се сместат и во посебни простории што се наоѓаат на воздухопловното пристаниште надвор од транзитната хала.

Во поглед на царинскиот надзор и постапката со стоките, посебните простории од став 3 на овој член се сметаат како составен дел на слободната царинска продавница.

Член 3

Слободна царинска продавница може да отвори организацијата на здружен труд за аеродромски услуги односно организацијата на здружен труд регистрирана за вршење на таков вид надворешно-трговска дејност која со организацијата за аеродромски услуги склучила договор за користење на соодветни простории, односно простори во транзитната хала.

Барањето за отворање на слободна царинска продавница се поднесува до царинарницата надлежна според местото на воздухопловното пристаниште.

Ако барањето за отворање на слободна царинска продавница го поднесува организација на здружен труд регистрирана за вршење на таква надворешно-трговска дејност, кон барањето таа поднесува еден примерок од договорот за користење на просториите односно просторите наменети за слободна царинска продавница и извод од регистарот на надлежниот стопански суд.

Член 4

По применото барање царинарницата формира комисија од три члена која утврдува дали се исполнети условите за спроведување на мерките на царинскиот надзор.

Комисијата ги прегледува просториите и за наодот составува записник во три примероци. Еден примерок од записникот царинарницата му предава на подносителот на барањето за отворање слободна царинска продавница, а два примерока задржува за себе.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите наменети за слободна царинска продавница во рок од пет дена од денот на поднесувањето на барањето.

Член 5

Врз основа на поднесеното барање, приложените исправи и записникот на комисијата, царинарницата донесува решение.

Во решението, покрај другите податоци, мораат да се наведат и условите под кои се одобрува отворањето на слободна царинска продавница.

Ако заради спроведување на мерките на царински надзор е тоа неопходно, царинарницата може да определи соклучарство или друга соодветна мерка на царински надзор.

Член 6

Во слободна царинска продавница можат да се сместат увозни неоцаринети стоки и домашни стоки наменети за продажба на патниците во меѓународниот сообраќај.

Член 7

Увозните неоцаринети стоки се сместуваат во слободна царинска продавница врз основа на излезниот лист на consignационите стоки што е пропишан со Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка.

Домашните стоки наменети за продажба на патниците во меѓународниот сообраќај, се сместуваат во слободна царинска продавница врз основа на спецификација или фактура заверена од царинарницата надлежна според местото на воздухопловното пристаниште на кое слободната царинска продавница е отворена.

Држателот на слободната царинска продавница е должен стоките што се сместени во слободната царинска продавница да ги евидентира во листовите на картотеката одвоено за домашни а одвоено за странски стоки, според образецот бр. 1, кој е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел. Листовите за домашни стоки се во бела боја, а за странски стоки — во зелена боја.

Во листовите на картотеката секојдневно мораат да се внесуваат промените во поглед на видот, количината и вредноста на примените и продадените стоки.

Член 8

Листовите на картотеката мораат да бидат заверени и нумерирани од страна на царинарницата.

Царинарницата води регистар на заверените листови на картотеката.

Член 9

Во слободната царинска продавница стоките можат да им се продаваат само на патниците и на членовите на екипажот на воздухопловот што патуваат во странство, и тоа по задолжителна царинска контрола, како и на патниците и на членовите на екипажот на воздухопловот во провозот преку царинското подрачје на Југославија, и тоа најрано на еден час од времето предвидено за полетување на воздухопловот. Во времето кога не се врши продажба, слободната царинска продавница мора да биде затворена.

Во слободната царинска продавница стоките можат да им се продаваат само на лицата што со „бордингкарта“ ќе докажат дека се патници од став 1 на овој член.

Патниците што доаѓаат од странство а кои го завршуваат патувањето на друго воздухопловно пристаниште во Југославија, се сметаат како патници во провоз, во смисла на став 1 на овој член, сè до слетувањето на одредишното воздухопловно пристаниште, ако на воздухопловното пристаниште на кое слетале непосредно од странство не ја минале царинската контрола.

Член 10

Домашните стоки продадени во слободната царинска продавница не се царинат, освен ако организацијата на здружен труд го бара тоа.

Извозната царинска декларација за царинење на стоките од став 1 на овој член, се поднесува на образецот што е пропишан со Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправите во царинската постапка, и тоа до 15-ти во месецот за стоките продадени во слободната царинска продавница во претходниот месец или во друг рок што ќе го определи царинарницата.

Кон извозната царинска декларација се поднесува и посебна спецификација која се составува врз основа на дневните пресметки на продажбата. Царинарницата на воздухопловното пристаниште ја споредува спецификацијата со листовите на картотеката и ја заверува.

Враќање на домашни непродадени стоки во внатрешниот промет се врши врз основа на повратниот лист. Повратниот лист се поднесува на образецот бр. 3, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел и го заверува царинарницата. Повратниот лист се поднесува најмалку во три примероци, од кои еден задржува царинарницата, вториот царинарницата ѝ го предава на слободната царинска продавница, а третиот ги придружува стоките до излегувањето од воздухопловното пристаниште.

Снабдување на воздухоплови

Член 11

Заради снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство, стоките од консигнационото складиште можат да се упатат на воздухоплов непосредно или преку прирачен магацин во воздухопловното пристаниште.

Домашните стоки што се наменети за снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство се упатуваат на воздухоплов врз основа на пресметковниот лист. Пресметковниот лист се пополнува според образецот бр. 2, што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел и го заверува царинарницата на воздухопловното пристаниште.

Член 12

Ако стоките од консигнационото складиште се упатуваат на воздухоплов непосредно, држателот на консигнационото складиште е должен на царинарницата да ѝ поднесе излезен лист на консигнациони стоки.

Царинарницата што врши царински надзор над консигнационото складиште ги заверува сите примероци на излезниот лист и два примерока задржува, а еден му предава на држателот на консигнационото складиште заради раздолжување на евиденцијата. Другите примероци што ги придружуваат стоките до воздухопловот ги заверува царинарницата на воздухопловното пристаниште, и еден примерок

му предава на заповедникот на воздухопловот, односно на овластениот член на екипажот, два примерока — на организацијата на здружен труд што врши снабдување на воздухоплови, а еден примерок, како потврда за приемот на стоките, ѝ враќа на царинарницата што стоките ги упатила на воздухопловот.

Член 13

Податоците за примените стоки се пренесуваат од излезниот лист на пресметковниот лист (член 11).

Пресметковниот лист се пополнува најмалку во три примерока, кои мораат да бидат нумерирани со ист реден број.

Ако е снабден воздухоплов што пред напуштањето на царинското подрачје на Југославија пристанува на едно или повеќе воздухопловни пристаништа во Југославија, царинските обележја од стоките, односно просторите во кои се сместени стоките можат да се симнат дури по полетувањето на воздухопловот од воздухопловното пристаниште од кое полетува во странство.

Упатувањето на стоките од едно воздухопловно пристаниште во друго воздухопловно пристаниште во Југославија, не се смета како снабдување во смисла на одредбите од овој правилник, туку стоките се упатуваат под царински надзор.

Член 14

По завршеното летање, заповедникот на воздухопловот, односно овластениот член на екипажот е должен да го заклучи пресметковниот лист.

Царинарницата на воздухопловното пристаниште ги заверува заклучните пресметковни листови и еден примерок задржува, а еден му доставува на држателот на консигнационото складиште што стоките ги упатил на воздухопловот.

Организацијата на здружен труд што врши снабдување на воздухоплови е должна до царинарницата да поднесе месечна рекапитулација (пописен лист) на заверените пресметковни листи.

Член 15

Стоките што не се продадени за време на летањето на меѓународни линии, можат да се вратат во консигнационото складиште или да се задржат на воздухопловот.

На стоките што остануваат во воздухопловот, односно во просторите во кои се сместени, мораат да се стават царински обележја кои не смеат да се повредат пред полетувањето на воздухопловот во странство.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој член, во случаите на кружни летања и на летања пократки од еден час, кога членовите на екипажот не го напуштаат воздухопловот, пресметковните листови можат да се заклучат и по завршениот круг (синцир).

Со домашните стоки што не се продадени за време на летањето на меѓународни линии, се пристапува на начинот пропишан со член 10 став 4 на овој правилник.

Член 16

Стоките наменети за снабдување на воздухоплови што сообраќаат со странство, можат претходно од консигнационото складиште да се упатат во прирачниот магацин на воздухопловното пристаниште.

Организацијата на здружен труд регистрирана за снабдување на воздухоплови во меѓународниот сообраќај, може да бара отворање на прирачен ма-

гацин само на воздухопловното пристаниште отворено за меѓународен сообраќај.

Барањето за отворање на прирачен магацин се поднесува до царинарницата надлежна според местото на воздухопловното пристаниште.

Во поглед на постапката на отворањето, сместувањето на стоките и царинскиот надзор над стоките во прирачниот магацин, сообразно се применуваат одредбите што се однесуваат на консигнационите складишта и на слободните царински продавници.

Член 17

На постапката за упатување стоки од консигнационо складиште во прирачен магацин, сообразно се применува одредбата на член 12 од овој правилник.

Член 18

За стоките што се примени во прирачен магацин се води евиденцијата пропишана за консигнационото складиште.

Член 19

Упатувањето на стоките од прирачниот магацин на воздухоплов се врши врз основа на пресметковниот лист.

Царинарницата на воздухопловното пристаниште ги заверува сите примероци на пресметковниот лист, од кои еден останува во прирачниот магацин, а другите ги придружуваат стоките и му се предаваат на заповедникот на воздухопловот, односно на овластениот член на екипажот.

Член 20

Со стоките примени во воздухоплов, се постапува сообразно со одредбите на чл. 13 до 16 од овој правилник.

Член 21

Постапката за царинење на домашни продадени стоки во воздухоплов се спроведува сообразно со одредбата на член 10 од овој правилник.

Член 22

Непродадените стоки можат од воздухопловот, односно од прирачниот магацин да се вратат во консигнационото складиште од кое се упатени.

Враќањето на стоките во консигнационото складиште се врши врз основа на повратниот лист.

Член 23

Снабдувањето на воздухопловите што сообраќаат со странство со гориво и мазиво, се врши само под непосреден царински надзор или преку посебни места — „бункери“. На отворите на „бункерите“ и на броилата што го регистрираат протокот на горивото односно мазивото, мораат да се стават царински обележја.

Ако снабдувањето на воздухоплови се врши преку „бункери“, организацијата регистрирана за снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај е должна да води евиденција за сместеното и продаденото гориво, односно мазиво.

Член 24

Постапката на царинењето на горивото и мазивото со кое е снабден воздухопловот се спроведува во сè според одредбите на член 10 од овој правилник.

Снабдување на бродови

Член 25

Домашните и странски бродови што сообраќаат со странство, како и странски јахти, едрилицы и други пловни објекти на кои е можен подолг престој на екипажот и на патниците, што имаат кабина, кујна, санитарни и навигациони уреди и кои се регистрираат според прописите за регистрација на пловни објекти, кога се наоѓаат во крајбрежното море на Југославија и на реките отворени за меѓународен сообраќај, тие од слободната царинска зона или од консигнационо складиште под условите предвидени со овој правилник, можат да се снабдуваат со животни намирници, цигари, пијачки, гориво, мазиво, технички стоки и други производи потребни за време на пловидбата.

Како снабдување, во смисла на одредбата на став 1 од овој член, не се смета упатувањето на брод, јахта, едрилица или друг пловен објект делови на опрема, резервни делови и други производи неопходни за нивна поправка или редовно одржување.

Стоките наменети за снабдување на бродови, јахти, едрилицы и други пловни објекти можат од консигнационото складиште претходно да се упатат во прирачен магацин на организацијата на здружен труд регистрирана за снабдување на превозни средства во луката, односно пристаништето отворено за меѓународен сообраќај.

На постапката за отворање на прирачен магацин, за упатување стоки од консигнационо складиште во прирачен магацин, и за водење евиденција за стоките, сообразно се применуваат одредбите на чл. 16 до 18 од овој правилник. На постапката за упатување стоки од прирачниот магацин на брод, јахта, едрилица или друг пловен објект сообразно се применува член 12 став 2 на овој правилник.

Член 26

Упатувањето на стоки од консигнационо складиште или од слободна царинска зона заради снабдување на бродови, јахти, едрилицы и други пловни објекти се врши врз основа на излезен лист, во согласност со член 27 од Правилникот за начинот на пополнување и поднесување на исправи во царинската постапка.

Царинарницата може да презема и други мерки на царински надзор над стоките што се упатуваат заради снабдување на бродови, јахти, едрилицы и други пловни објекти.

Член 27

Домашните и странските бродови што сообраќаат на редовните и „чартер“ линии во меѓународниот сообраќај, можат да се снабдуваат со животни намирници, цигари, пијалаци, технички стоки и други производи наменети на бродот, екипажот, патниците во количините што се потребни за пополнување на бродските залихи.

До составувањето на заминувачкиот манифест, стоките од став 1 на овој член се ставаат под царински надзор сообразно со член 122 став 3 на Царинскиот закон.

Натоварувањето на стоките во брод заради превоз во меѓународниот сообраќај не се смета како снабдување во смисла на член 25 од овој правилник. Податоците за цигарите, жестоките алкохолни пијалаци и другите производи што се сметаат како монеполски, што се превезуваат со бродот, мораат, во смисла на член 296 на Царинскиот закон да се запишат во заминувачкиот манифест и во книгата на генералниот товар.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, домашните бродови што сообраќаат на редовните линии во меѓународниот сообраќај на Јадранското Море, можат да се снабдуваат со цигари или други тутунски преработки и жестоки алкохолни пијалаци само во количините што се неопходни и зависно од бројот на членовите на екипажот, односно патниците и должината на патувањето.

По член на екипажот и по качен патник бродот од став 4 на овој член може да се снабде со цигари најмногу до 200 парчиња или со други тутунски преработки во соодветни количини и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар.

Ако бродот од став 4 се задржува надвор од царинското подрачје на Југославија подолго од 24 часа, покрај количините од став 5 на овој член, бродот може да се снабде уште и со цигари до 40 парчиња или со други тутунски преработки во соодветната количина и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар, по член на екипажот и по качен патник — за секој ден на задржување надвор од царинското подрачје на Југославија.

Член 28

Странските јахти, едрилици и други пловни објекти од член 25 на овој правилник, што вловуваат во крајбрежното море на Југославија и во реките отворени за меѓународен сообраќај, можат во првата лука еднаш да се снабдат со цигари до 200 парчиња или со други тутунски преработки во соодветно количество и со жестоки алкохолни пијалаци до половина литар по член на екипажот и по качен патник, а за секој ден задржување во царинското подрачје на Југославија — уште со цигари до 40 парчиња или со други тутунски преработки во соодветно количество и до половина литар жестоки алкохолни пијалаци, по член на екипажот и по качен патник. Дневното снабдување со цигари или со други тутунски преработки и со жестоки алкохолни пијалаци може да се врши и однапред во најмногу за 21 ден.

Странските јахти, едрилици и други пловни објекти можат во луката од која ја напуштаат Југославија еднаш да се снабдат со цигари до 400 парчиња или со други тутунски преработки во соодветна количина и до еден литар жестоки алкохолни пијалаци — по член на екипажот и по качен патник.

Снабдувањето со другите производи од член 25 на овој правилник не е ограничено.

За извршеното снабдување царинарницата става забелешка на одобрувањето за пловидбата.

Член 29

Снабдувањето на домашните и странските бродови, што сообраќаат со странство и на странските јахти, едрилици и други пловни објекти со гориво се врши под царински надзор.

Царинскиот надзор се спроведува врз основа на фактура, односно издатница на организацијата на здружен труд што врши снабдување. Царинарницата ги заверува фактурите, односно издатниците, по правило, по извршеното снабдување. Зависно од условите на снабдувањето, царинарницата може да определи и други мерки на царински надзор.

Организацијата на здружен труд, регистрирана за снабдување на превозни средства во меѓународниот сообраќај, должна е да води посебна евиденција за сместеното и продаденото гориво, односно мазиво.

Во оправдани случаи (визна сила, недостиг на гориво, односно мазиво за време на пловидба, задржување во бродоградилниците и др.) надлежната царинарница може да одобри на брод, јахта, едрилица или други пловни објекти, што останал без гориво, односно мазиво од друг брод, јахта, едрилица или пловен објект да се пренесат помали количини на гориво или мазиво, потребни за пловидба до првата лука, односно пристаниште во кое може да се изврши редовно снабдување.

Член 30.

Продажбата на домашни стоки заради снабдување на домашни и странски бродови, што сообраќаат со странство и на странски јахти, едрилици и други пловни објекти се врши во согласност со посебните прописи, без ограничување на количината.

При продажбата на домашни стоки заради снабдување на бродови, јахти и едрилици или други пловни објекти, во сè се постапува како кај извозот на стоки, ако организацијата на здружен труд регистрирана за снабдување на бродови во меѓународниот сообраќај поднесе извозна царинска декларација.

Декларацијата се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот за стоките предадени во претходниот месец или во друг рок што ќе го определи царинарницата. Кон декларацијата се поднесуваат соодветните примероци на заверените излезни листови и фактури, односно издатници.

Снабдување на вагон-ресторани, на коли за спиење и на службени коли во меѓународниот железнички сообраќај

Член 31

Залихите на животни намирници, на пијачки и на други производи што служат за потребите на патниците, кои при преминувањето на царинската линија ќе се затекнат во вагон-рестораните, во колите за спиење или во службените коли на меѓународните експресни возови (член 327 на Царинскиот закон), придружникот на односните железнички коли е должен да ги запише во списокот само ако нивното пакување е стандардно за продавање на таков вид стоки на мало, или ако количините ги надминуваат нормалните потреби на потрошувачката во возот.

Списокот се составува во три примероци кои ги заверува влезната царинарница. Еден примерок задржува царинарницата, а останатите два му ги предава на придружникот на односните коли, кој еден примерок ѝ предава на излезната царинарница.

На стоките запишани во списокот од став 1 на овој член односно на просторите во кои се сместени стоките, влезната царинарница става царински обележја.

Царинските обележја можат да се повредат дури по излегувањето на возот од царинското подрачје на Југославија.

Член 32

Снабдување на железничките коли од член 30 на овој правилник со животни намирници, освежувачки пијачки, десерти, цигари и други производи на попатните станици во Југославија можат да вршат само организациите на здружениот труд реги-

стрирани за вршење на таков вид надворешнотрговско работење.

Количините на стоките за железнички превозни средства од став 1 на овој член, заедно со количините на стоките од член 327 на Царинскиот закон, не можат да ги надминат потребите на редовната потрошувачка во возот за време на одењето и враќањето.

За овие стоки од став 2 на овој член придружникот на колите не е должен да составува посебен список туку купувањето на стоките го докажува со сметка или со спецификација заверена од продавачот.

Постапка со стоките сместени во консигнационно складиште

Член 33

Стоките сместени во консигнационно складиште кои се продаваат заради користење надвор од царинското подрачје на Југославија (член 213 став 6 од Царинскиот закон) мораат да му се предадат на овластениот возач на превоз под царински надзор.

Завршни одредби

Член 34

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за условите за отворање слободни царински продавници и за царинскиот надзор и царинењето на стоките што се продаваат во слободните царински продавници и на стоките со кои се снабдуваат превозните средства во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73, 54/73 и 39/75).

Член 35

Овој правилник влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 8241

23 јули 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,

Момчило Цемовиќ, с.р.

Образец бр. 1

Датум	Прием на стоки						Продажба на стоки						Состојба					
	Вид стоки	Количина				Вредност	Вид стоки	Количина				Вредност	Вид стоки	Количина				Вредност
		kg	пар-чиња	1.	m.			kg	пар-чиња	1.	m.			kg	пар-чиња	1.	m.	

Образец бр. 2

(Држател на консигнационно складиште)	Датум _____
(Аеродром — авион)	Линија и број на летањето _____
ПРЕСМЕТКОВЕН ЛИСТ БР. _____	Излезен лист _____ Пренесено од лист _____ Пренесено на лист _____ Број на боксеви _____ Број на цар. пломби _____

Реден број	Вид стоки	Единица на мерка	Цена по единица на мерка	Количина			Вредност на продадени стоки*										Забелешка
				при-мено	про-дадено	состојба											
	Вкупно:																

(Заверува царинарницата при заминување на авионот)

(Предал стоки)

(Заверува царинарницата при враќање на авионот)

(Примил стоки)

* Вредноста се изразува во валутата во која стоката се продава од консигнационото складиште.

564.

Врз основа на член 39 став 6, член 45 став 2, член 47 став 5 и член 314 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), на предлог од директорот на Сојузната управа за царини, сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИН- СКАТА ОСНОВИЦА

1. Со оваа наредба се пропишуваат начинот на утврдување на царинската основица при царинењето на стоките што се увезуваат (чл. 34 до 47 на Царинскиот закон), условите за користење толеранција на времето (член 39 став 6 на Царинскиот закон) и начинот на утврдување на царинската основица за привремено увезени стоки, како и постапката за наплатавање на царината и на другите увозни давачки на вредноста на привремено увезените стоки намалена поради употребата, користењето и другото располагање (член 314 на Царинскиот закон).

2. Ако во постапката на утврдување на царинската основица се установи дека не се исполнети условите од член 35 став 1 на Царинскиот закон, односно дека пријавената цена е значително пониска од цената на идентични или слични стоки, царинарницата ја утврдува царинската основица со споредување на цената на стоките што се увезуваат со:

1) цената на идентични стоки што ги продава истиот продавач на кој и да било купувач во Југославија во истиот момент, со истата количина и во истиот облик на купопродажба (малопродажба и големопродажба на стоките во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет);

2) цената на идентични стоки што ги продаваат други продавачи од истата земја на кој и да било купувач во Југославија, во истиот момент, истата количина и во истиот облик на купопродажба;

3) цената по која другите продавачи од истата земја му продаваат слични стоки на кој и да било купувач во Југославија во истиот момент, истата количина и во истиот облик на купопродажба;

4) цената по која продавачите од други земји продаваат идентични, односно слични стоки на кој и да било купувач во Југославија, во истиот момент, истата количина и во истиот облик на купопродажба.

3. Како идентични стоки, во смисла на точка 2 од оваа наредба, се сметаат стоките што во поглед на квалитетот и другите својства и условите на набавката се разликуваат од стоките со кои се спроведуваат.

Како слични стоки, во смисла на точка 2 од оваа наредба, се сметаат стоките што во поглед на видот и квалитетот битно не се разликуваат од стоките со кои се споредуваат.

Ако стоките се увезуваат сукцесивно, како иста количина, во смисла на точка 2 од оваа наредба се смета целокупната договорена количина што е увезена или ќе се увезе во вообичаените рокови на испораката за таквиот вид стоки.

4. Како толеранција на времето за прифаќање на договорената цена може да се земе периодот од денот на вклучувањето на договорот за купопродажбата на стоките до денот на преминувањето на стоките преку царинската линија, ако стоките се испорачани во вообичаениот рок на испораката за таквиот вид стоки и во вообичаените услови на транспорт.

5. За стоките што се издаваат под закуп, а не се појавуваат во прометот како предмет на купопродажба, царинската основица ја претставува из-

носот на закупнината пресметан за 5 години. Така утврдениот износ се намалува за износот на трошоците од член 34 став 4 точка 4 на Царинскиот закон за кои во постапката на царинењето ќе се утврди дека не се засметуваат во царинската основица.

6. При утврдувањето на царинската основица царинарницата проверува дали вредноста на стоките ги опфаќа сите трошоци настанати во врска со набавката на стоките и со нивното доставување до местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија, односно до одредишната лука или пристаниште во Југославија (во натамошниот текст: местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија), и тоа:

- 1) трошоците на превозот;
- 2) трошоците на осигурувањето;
- 3) провизијата на посредникот;
- 4) трошоците настанати со прибавувањето на документација за купување на стоките, вклучувајќи ги и конзуларните такси;

5) таксите и давачките што ги товарат стоките вон царинското подрачје на Југославија, освен давачките за кои на продавачот му се признава право на враќање;

- 6) трошоците на амбалажата;
- 7) трошоците на натоварот и претоварот;
- 8) другите трошоци во врска со доставувањето на стоките.

7. Како трошоци на превозот, во смисла на член 36 на Царинскиот закон, што се засметуваат во царинската основица, се сметаат сите трошоци настанати во врска со превозот и со доставувањето на стоките до влегувањето во царинското подрачје на Југославија, без оглед на тоа дали бродот односно воздухопловот пред тоа пристанал во некоја домашна лука или пристаниште или одредишната лука или пристаниште се со дополнителна промена на диспозицијата.

8. Ако трошоците на превозот во исправите за царинење на стоките се пресметани до местото на испораката внатре во царинското подрачје на Југославија, трошоците на превозот од местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија до местото на испораката не се засметуваат во царинската основица.

Ако фактичниот износ на превозните трошоци е пресметан врз основа на единствена тарифа за превоз на стоки спрема единицата на растојание, трошоците на превозот од местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија до местото на испораката се пресметуваат според таа тарифа.

Ако фактичниот износ на превозните трошоци е пресметан врз основа на тарифа според која трошоците на превозот опфаќаат зависно од должината и од тежината на стоките (специјална тарифа), трошоците на превозот од местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија до местото на испораката се пресметуваат според таа тарифа.

Ако се договорени трошоци за превозот до местото на испораката и ако височината на тие трошоци од местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија до местото на испораката од договорот и од другите поднесени исправи не може да се утврди, во царинската основица се засметува целиот износ на трошоците на превозот.

9. Ако стоките се превезуваат со превозни средства што не се во редовен сообраќај (сопствени возила и др.), трошоците на превозот се пресметуваат според превозните тарифи што важат за односниот вид превоз на стоки во редовниот сообраќај. Подносителот на декларацијата е должен да поднесе докази за така пресметаните трошоци.

10. Трошоците на превозот за стоките што се превезуваат со воздушно превозно средство, без оглед дали помеѓу купувачот и продавачот е договорен таков превоз со воздухоплов или не, се за-

сметуваат во царинската основица во износот што му одговара на платениот превоз на стоките до одреденото воздухопловно пристаниште отворено за меѓународниот сообраќај.

11. Ако се увезуваат стоки што продавачот ги испорачува по единствени цени независно од оддалеченоста на местото на испораката, како царинска основица се зема единствената цена без одбивање на трошоците на превозот од местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија до местото на испораката.

12. Ако се увезува опрема што домашни организации на здружен труд ја купиле во странство и ги користеле на градилишта во странство, како трошоци на превозот што се засметуваат во царинската основица се земаат само трошоците од градилиштето во странство од кое опремата се упатува во Југославија до местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија.

13. За бродовите во царинска основица се засметуваат само фактичните трошоци неопходни за доставување на бродот од луката на преземањето до местото на влегувањето во царинското подрачје на Југославија.

14. Трошоците на осигурувањето на стоките до влегувањето во царинското подрачје на Југославија, во смисла на член 36 на Царинскиот закон, се засметуваат во царинската основица, без оглед дали осигурувањето е договорено или не.

Ако од договорот за осигурување или од други исправи не може да се утврди износот на трошоците на осигурувањето до влегувањето во царинското подрачје на Југославија, во царинската основица се засметува целиот износ на платените трошоци на осигурувањето на односните стоки.

Ако осигурувањето не е договорено, во царинската основица се засметуваат просечните трошоци на осигурувањето на такви стоки според видот на превозот во редовниот сообраќај.

15. Сите трговски посреднички провизии во врска со продажбата на стоки (агентска, брокерска делкредере, застапничка, комисиона, шпедитерска и консигнациона) и другите провизии во врска со осигурувањето, доставувањето и со слични услуги што им се плаќаат на посредници, во странство се засметуваат во царинската основица.

Застапничката провизија во делот во кој служи за намиравање на трошоците за изработка на програми за применување и пуштање во работа на увозна опрема како и за обука на кадри, не се засметува во царинската основица.

Провизиите што купувачот во Југославија ѝ ги плаќа на организацијата на здружен труд за посредување при купувањето на стоките, не се засметуваат во царинската основица.

16. Трошоците настанати во странство во врска со прибавување документација за купување стоки (уверение за потекло на стоки, уверение за фито-санитарен преглед, превод на документација и др.) и конзуларните такси се засметуваат во царинската основица.

Ако се увезуваат стоки чија пролажна цена според договорот се утврдува зависно од квалитетот, количината, чистотата и други особини што се утврдуваат со квалитативен и квантитативен преглед, трошоците на таквиот преглед се засметуваат во царинската основица ако настанале во странство.

17. Сите давачки и такси што ги товарат стоките вон од царинското подрачје на Југославија, се засметуваат во царинската основица, освен ако на продавачот, според прописите на земјата на чие подрачје се платени, му се признава правото на враќање на тие давачки и такси.

Како давачки, во смисла на оваа точка, не се сметаат давачките што во одделни земји се заведуваат како инструменти на политиката на курсот на националната валута.

18. Трошоците за надворешна и внатрешна вообичаена (стандардна) амбалажа во која се доставуваат стоките што се увезуваат (садиници, буриња, картонски кутии, вреќи, кесии и сл.) па и ако се праќа бесплатно, се засметуваат во царинската основица на стоките што се увезуваат.

Трошоците за надворешна и внатрешна амбалажа која се праќа посебно и за невообичаена (не-стандардна) амбалажа (куфери, торби, амбалажа од благородни метали и од други скапоцени материјали, од специјална изработка и сл.) не се засметуваат во царинската основица на стоките што се доставуваат во таа амбалажа, туку се царинат посебно според нормалната цена на таква амбалажа.

19. Ако стоките се доставуваат во амбалажа што не е продадена со стоките и која се враќа во странство, трошоците за превозот на амбалажата при враќањето во странство на осигурувањето, на амортизацијата и другите трошоци во врска со доставувањето на амбалажата се засметуваат во царинската основица на стоките што се испорачани во таа амбалажа.

20. Трошоците за натовар, претовар, складирање и другите трошоци во врска со доставувањето на стоките, настанати вон од царинското подрачје на Југославија, се засметуваат во царинската основица.

Како други трошоци во врска со доставувањето, се сметаат трошоците за препакување, сортирање, сушење, мерење и др.

Трошоците настанати на име на колска, односно бродска денгуба, не се засметуваат во царинската основица.

21. Вредноста на правото на употреба на патенти и модели, во смисла на член 37 и 38 на Царинскиот закон, ја претставува износот што купувачот е должен да го плати на име користење на со патент заштитениот пронајдок според кој се произведени стоките што се увезуваат.

22. Вредноста на правото на употреба на патентиран пронајдок или на заштитен модел не се засметува во нормалната цена на увезените стоки (нацрти, модели, прототипови на машини) ако на увозникот врз основа на договорот му е отстапено правото да се користи со него заради репродукција.

23. Ако се увезуваат стоки што се произведени врз основа на патентиран пронајдок или при чија изработка е користен заштитен модел, нормалната цена ги подразбира трошоците настанати во врска со договореното отстапување на патентот или моделот кога тоа право се користи во однос на стоките што се увезуваат.

24. Ако се увезени стоки што се користат како средство за репродукција, а во прашање е производ што може да се користи и во редовната употреба (книга, модел на фустан, прототип на машини и др.), царинската основица на тие стоки претставува цената по која таквите стоки вообичаено се продаваат. Ако стоките исклучиво се користат како средство за репродукција (на пример: матрици за грамофонски плочи), царинска основица претставува вредноста на материјалот за изработка на тие стоки (на пример: вредноста на материјалот за изработка на матрици за грамофонски плочи).

25. Трошоците на монтирањето, во смисла на член 40 став 2 на Царинскиот закон, што странскиот испраќач на стоките врз основа на договорот го изведува во Југославија, не се засметуваат во царинската основица.

26. Намалувањето на продажната цена, вклучувајќи ги и сезонските намалувања, што се одобруваат на секој купувач во Југославија за ист вид и количина на стоки, не се засметуваат во царинската основица.

27. Каматата што купувачот ја плаќа поради продажбата на стоки на кредит, не се засметува во царинската основица на стоките што се увезуваат.

28. Во царинската основица не се засметуваат трошоците на име обезбедување на пратични сред-

ства во странство (на пример: провизија за паричен кредит за плаќање на увезените стоки).

29. Намалувањето на продажната цена што му се одобрува на купувачот на саемски експонат (саемски рабат), се засметува во царинската основица.

30. Паричниот рабат и другите намалувања на продажната цена што не им се достапни на сите купувачи во Југославија, односно што странскиот продавач на стоки посебно им ги одобрува само на своите исклучиви претставници, застапници или концесионери, се засметуваат во царинската основица.

31. Намалувањето на цената што му се одобрува на купувачот поради плаќање однапред (акредитив-рабат и др.), се засметуваат во царинската основица на стоките што се увезуваат.

32. Вредноста на стоките испорачани на име на посебни попусти во натура (стоковен рабат) се засметува во царинската основица на стоките што се увезуваат.

33. Вредноста на стоките означена во фактурата ќе се смета како нормална цена, во смисла на член 39 на Царинскиот закон, ако ги опфаќа и сите трошоци настанати во врска со набавката на стоките и нивното доставување до местото на влегување во царинското подрачје на Југославија.

34. Ако фактурата на продавачот, која се зема како доказ за нормалната цена, не ги содржи сите трошоци настанати во врска со продажбата и доставувањето на стоките, царинскиот обврзник посебно ќе ги прикаже тие трошоци и ќе поднесе докази за тоа.

35. Ако се царинат стоки што за време на превозот и доставувањето, односно додека се наоѓа под царински надзор претрпеле оштетување, процентот на оштетувањето царинарницата го утврдува во постапката пропишана за утврдување на царинската основица според процентот на истрошеноста на стоките.

Како процент на оштетување во смисла на став 1 од оваа точка, царинарницата може да го прифати процентот на оштетувањето што е признаен во постапката за остварување надомест по основ на осигурувањето.

36. За стоките што југословенски и странски државјани непосредно ги увезуваат или ги примаат од странство, а кои не се опфатени со Листата на царинските основици (член 42 на Царинскиот закон), царинската основица ја утврдува царинарницата со процена врз основа на просечните цени на странскиот пазар што се формираат за поединечни купувања од страна на граѓаните и просечните трошоци за превоз и доставување на таквите стоки до југословенската граница во претходната година.

37. Утврдувањето на царинската основица за стоките што се увезуваат во смисла на член 42 на царинскиот закон, се врши врз основа на цените на странските пазари на стоки од ист вид или слични, а според цените од странски каталози, проспекти, ценовници, листи на царински основици, фактури итн.

При утврдувањето на царинската основица се признаваат вообичаените парични попусти во цената (рабат, каса-сконто, ослободување од внатрешни давачки и сл.), ако странката поднесе докази за тоа, или тоа ѝ е познато на царинарницата.

38. Царинската основица на стоките чија поединечна вредност не преминува 10.000 динари, ја утврдува овластениот царински работник што врши преглед на стоките.

Ако царинскиот работник не може сам да ја утврди царинската основица, односно ако се увезуваат стоки чија вредност го преминува износот од 10.000 динари, царинарницата ќе формира комисија за утврдување на царинската основица.

39. Комисијата од точка 38 на оваа наредба се состои од три члена, кои ги именува царинарницата од редот на царинските работници.

Според укажана потреба, или на предлог од царинскиот обврзник, еден член на комисијата од став 1 на оваа точка царинарницата може да го определи и од редот на стручњаците што не се работници на царинарницата.

40. На царинската декларација ќе се потпишат сите членови на комисијата од точка 39 на ова наредба што ја утврдиле царинската основица. Во царинската декларација се наведуваат и доказите врз основа на кои е извршено утврдувањето на царинската основица.

Доказите, по можност, се прилагаат кон царинската декларација.

На начинот од ст. 1 и 2 на оваа точка ќе постапи и царинскиот работник што ја утврдил царинската основица (точка 38).

41. За привремено увезени стоки чија вредност е намалена поради употреба, користење или друго располагање што на подносителот на декларацијата или на друго лице му донело или можело да му донесе определена корист, царинарницата врши пресметување и наплатување на царината и на другите увозни давачки врз основицата што ја претставува износот на годишната истрошеност од 20% од вредноста изразена во странска валута што стоките ја имале на денот на привремениот увоз, а според прописите и стапките што важат на денот на истекот на рокот за кој е одобрен привремен увоз.

Пресметувањето и наплатувањето на царината и на другите увозни давачки, во смисла на став 1 од оваа точка, се врши при поднесувањето на барањето за продолжување на рокот на привремениот увоз.

Кон барањето за продолжување на рокот за враќање на привремено увезени стоки, царинскиот обврзник е должен да поднесе посебна увозна царинска декларација на вредноста на истрошеноста на стоките, пресметана по стапка на амортизација од 20% годишно од вредноста на стоките изразена во странска валута утврдена на денот на привремениот увоз.

Рокот за враќање на привремено увезени стоки во странство не може да се продолжи пред уплатата на износот на царината и на другите увозни давачки пресметани според увозната царинска декларација од став 1 на оваа точка.

Пресметувањето на амортизацијата од 20% годишно за стоките што привремено се увезуваат на време пократко од една година, може да се врши тримесечно.

42. При враќањето на привремено увезените стоки во странство сообразно се применуваат одредбите на точка 41 од оваа наредба.

43. Ако привремено увезените стоки се царинат конечно, царинарницата ќе изврши пресметување на царината и на другите увозни давачки на нормалната цена на истовидни нови стоки, намалена за пресметаниот процент за истрошеноста, а според прописите и стапките што важат на денот на поднесувањето на декларацијата за конечно царинење.

44. Во рамките на Сојузниот секретаријат за финансии се формира комисија што ги подготвува ставовите за учеството во работата на меѓународните организации во врска со прашањата на царинската вредност.

45. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на утврдување на царинската основица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/73).

46. Оваа наредба влегува во сила на 1 септември 1976 година.

Бр. 3-8243/1
23 јули 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

565.

Врз основа на член 36 став 4 и член 39 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА ДОЛЖ ЈУГОСЛОВЕНСКО-ИТАЛИЈАНСКАТА ГРАНИЦА

1. Наредбата за преземање мерки во граничните општини во Социјалистичка Република Словенија долж југословенско-италијанската граница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3051/3
26 јули 1976 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

566.

Врз основа на член 63 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65 и 29/66), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО ВО ЈУГОСЛАВИЈА ОД ИТАЛИЈА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОБИТОЧНИ ПРОИЗВОДИ И ЗА ЗАБРАНА НА ВЛЕГУВАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ВО ЈУГОСЛАВИЈА ОД ИТАЛИЈА

1. Наредбата за забрана на внесувањето во Југославија од Италија определени добиточни производи и за забрана на влегувањето на определени превозни средства во Југославија од Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/76) престанува да важи.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3051/4
26 јули 1976 година
Белград

Заменик-претседател
на Сојузниот комитет за земјоделство,
инж. Бранко Турудија, с. р.

567.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KURIER“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Kurier“, број 178 од 29 јуни 1976 година, кој излегува на германски јазик во Виена, Австрија.

Бр. 650-1-2/220
15 јули 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

568.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „MÜNCHNER MERKUR“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Münchner Merkur“, број 143 од 24 јуни 1976 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/447
15 јули 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

569.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG“

Се забранува внесувањето во Југославија и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zei-

tung", број 135 од 24 јуни 1976 година, кој излегува на германски јазик во Франкфурт, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/445
15 јули 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

570.

Врз основа на член 9 од Законот за контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи во надворешнотрговскиот промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), сојузниот пазарен инспекторат објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА НИВНИТЕ ПРЕРАБОТКИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

1. Контрола на квалитетот на долунаведените земјоделски прехранбени производи и на нивните преработки наменети за извоз вршат, и тоа:

1) на живи говеда, вклучувајќи ги и телињата, јунињата и другите говеда:

— организацијата на здружен труд „Југоинспект“, Предузеќе за контролу квалитета и квантитета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) на месо говедско, вклучувајќи го и телешко-то и јучешкото месо ладено и смрзнато:

— организацијата на здружен труд „Југоинспект“, Предузеќе за контролу квалитета и квантитета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија освен на териториите на општините Сесвете, Бели Манастир и Копривница;

— Ветеринарска станица Сесвете — на територијата на општината Сесвете;

— Ветеринарска станица Бели Манастир — на територијата на општината Бели Манастир;

— Ветеринарска станица Копривница — на територијата на општината Копривница;

3) на конзерви од месо, трајни и полутрајни:

— Југословенски институт за технологију меса, Београд, Каџанског бр. 13 — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) на вино:

— Институт за јадранске културе и мелиорацију крша, Сплит, Пут Дуилова бр. 11 — на подрачјето на Далмација;

— „Хепок“ — истраживачко-развојни центар за хортикултуру, Буна кај Мостар — на територијата на СР Босна и Херцеговина;

— Завод за унапредување на лозарството и винарството на СР Македонија, Скопје, Бутел I — на територијата на СР Македонија;

— Завод за пољопривредну контролу, Београд, Теодора Драјзера бр. 11 — на територијата на потесна Србија и САП Косово;

— Фитосанитетска станица „Адриаконтрола“ — Винарски лабораториј, Ријека, Блажа Полиќа бр. 2 — на подрачјето на Хрватско Приморје и Истра;

— Енолошка станица, Вршац, Хероја Пижкија бр. 49 — на територијата на САП Војводина, освен на територијата на општината Нови Сад;

— Технолошки факултет, Нови Сад, на територијата на општината Нови Сад;

— Институт за воќарство, виноградарство, винарство и вртларство, Загреб, Качиќева бр. 9 — на територијата на СР Хрватска, освен на подрачјето на Далмација, Хрватско Приморје и Истра;

— Кметиски институт Словеније, Љубљана, Хакетова бр. 2 — на територијата на СР Словенија, освен на територијата на општината Марибор;

— Кметиски завод, Марибор, Винарска бр. 14 — на територијата на општината Марибор;

5) на овошје, зеленчук и грозје, на преработки од овошје и зеленчук и на други производи од растително потекло, на барање на странскиот купувач:

— организацијата на здружен труд „Југоинспект“, Предузеќе за контролу квалитета и квантитета, Београд, Трг Републике бр. 3 — на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

2. Организациите на здружен труд од точка 1 на овој список вршат контрола почнувајќи од 1 септември 1976 година.

Бр. 2015
26 јули 1976 година
Белград

Главен сојузен пазарен
инспектор,
Милија Меденица, с. р.

571.

Врз основа на член 30 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ОБВРСКАТА НА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ДА ДРЖАТ ОПРЕДЕЛЕН ИЗНОС ВО ДЕВИЗИ КАКО МИНИМАЛНА РЕЗЕРВА ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЛИКВИДНОСТА ВО ПЛАЌАЊАТА СО СТРАНСТВО

1. Банката овластена за работите на платниот промет и за кредитните работи со странство (во натамошниот текст: овластената банка) е должна на своите сметки во странство постојано да располага со износот на девизите што, сметајќи во просек за изминатиот месец, не може да биде помал од износот со кој во просек располагаале на тие сметки во текот на првите шест месеци на 1976 година.

Како девизи од став 1 на оваа точка се подразбираат девизите наведени во Одлуката за видовите

на девизите што се сметаат како девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/73, 27/73, 69/73, 39/74, 57/74 и 34/75).

2. Просекот на девизите за изминатиот месец, во смисла на точка 1 став 1 на оваа одлука, се пресметува со собирање на дневните состојби на средствата на сметките на овластената банка во странство и со делење на добиениот збир со бројот на дневните состојби во тој месец.

3. Пресметката, во смисла на точка 2 на оваа одлука, овластената банка ќе ја изработи и ќе ја достави до Народната банка на Југославија до 10-ти во месецот за изминатиот месец.

Првата пресметка, во смисла на став 1 од оваа точка, овластената банка ќе ја изработи за септември 1976 година.

4. Упатство за спроведување на оваа одлука дава Народната банка на Југославија.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од датот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 61

23 јули 1976 година

Белград

Претседател на Советот
на гувернерите
гувернер на Народната
банка на Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с.р.

572.

Врз основа на чл. 16 и 17 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕТО НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ КРЕДИТИ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА И ЗА КОРИСТЕЊЕТО И ВРАЌАЊЕТО НА ТИЕ КРЕДИТИ

1. Кредитите од примарната емисија за намените што ќе ги определи федерацијата, на деловните банки и на другите финансиски организации (во натамошниот текст: банките), им ги дава Народната банка на Југославија преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

2. Кредитите од точка 1 на оваа одлука народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина им ги дава на банките за кредитирање на крајните корисници чие седиште е на територијата на републиката, односно автономната покраина на која се наоѓа односната народна банка.

Одредбата од став 1 на оваа точка се однесува и на кредитите за определени намени што им се даваат на банките врз основа на кредитите што тие ги дале врз подлога на меници. Во тој случај територијално е надлежна народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина според седиштето на корисникот на кредитот што кредитот го добил по таа меница. На овој начин се постапува и кога на банките им се даваат кредити за определени селективни намени врз основа на есконтирани меници.

По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од оваа точка, народната банка на републиката, односно

народната банка на автономната покраина дава кредити за обезбедување на ликвидноста на банките според седиштето на тие банки, без оглед дали банките тој кредит го користат врз основа на хартии од вредност, врз основа на пласмани дадени врз подлога на хартии од вредност или врз основа на дадени бескаматни позајмици на овластени менаџери.

3. Кредитите од точка 1 на оваа одлука можат да ги користат банките што во смисла на важечките прописи ги исполнуваат условите на кредитната способност.

4. За исполнувањето на условите од точка 3 на оваа одлука народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ја води пропишаната евиденција.

Евиденцијата од став 1 на оваа точка народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ја води врз основа на податоците од самоуправната спогодба за основањето на банката, статутот на банката, доказот за регистрацијата и другите докази од кои може да се утврди дека банката може самостојно да воспоставува односи со Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и со народните банки на автономните покраини.

5. За кредитирање на намените што се предвидени со актите за кредитната политика за тековната година, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ја одобрува на банката еден рамковен кредит од примарната емисија.

Покрај кредитот од став 1 на оваа точка, на банката ѝ се одобрува посебен рамковен кредит за обезбедување на ликвидноста врз основа на определени хартии од вредност и посебен рамковен бескаматен кредит за обезбедување на ликвидноста врз основа на дадени бескаматни позајмици на овластени менаџери.

6. Барањата за одобрување на рамковните кредити од точка 5 на оваа одлука банката го поднесува до народната банка на републиката, односно до народната банка на автономната покраина територијално надлежна за давање на тие кредити според одредбите на точка 2 од оваа одлука.

Рокот за поднесување на барањата од став 1 на оваа точка е 15 декември тековната година за наредната година.

Ако банката во тековната година не користила кредит кај народната банка на републиката, односно кај народната банка на автономната покраина и не може да предвиди дали ќе ги кредитира крајните корисници од подрачјето на таа народна банка, барањето за одобрување на рамковниот кредит може да го поднесе до таа народна банка и по рокот од став 2 на оваа точка, ако се стекнат услови за користење кредит кај таа народна банка.

Ако до 15 декември тековната година не се донесени мерки на кредитната политика за наредната година, барањето за одобрување на рамковниот кредит банката го поднесува врз основа на мерките на кредитната политика за тековната година.

7. Барањето за одобрување на рамковниот кредит за намените предвидени со мерките на кредитната политика за тековната година ги содржи следните основни елементи:

1) вкупен износ на рамковниот кредит за сите намени;

2) поединечни намени за кои се бара рамковниот кредит и износите по тие намени.

Вкупниот износ на кредитот што банката го бара го опфаќа со проекцијата на банката утврдениот износ на потребните средства, зависно од постојаната состојба на кредитите дадени на крајните корисници за намените предвидени со прописите за тековната година, порастот на состојбите на тие

кредити до крајот на годината за која се бара кредитот и можностите за користење на средствата од примарната емисија за тие намени.

Банката во барањето исцрпно ги образложува елементите што ги зема предвид при оценувањето на височината на барањето на рамковниот кредит.

8. Барањето за одобрување на рамковниот кредит за обезбедување на ликвидноста врз основа на определени хартии од вредност содржи попис на сите расположиви хартии од вредност по видовите, како и други основи од кои може да се утврди износот на потребните средства за овие кредити.

9. Барањето за одобрување на рамковниот бескаматен кредит за обезбедување на ликвидноста врз основа на дадените бескаматни позајмици на овластените менувачи, го содржи обемот на дадените бескаматни позајмици и предвиденото зголемување во текот на годината по основ на зголемувањето на мрежата на овластените менувачи и планираната посета на странските туристи.

10. Барањата од точ. 7, 8 и 9 на оваа одлука се разгледуваат во народната банка на републиката односно во народната банка на автономната покраина од становиштето на реалноста на височината на бараните рамковни кредити за одделни намени.

По устанувањето на основите за користење на кредитот и обемот на рамковните кредити, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина донесува решение за одобрување на кредитот.

Решение за одобрување на кредитот од став 2 на оваа точка се донесува според типскиот образец што скојо година го утврдува Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

11. Врз основа на решението за одобрување на рамковните кредити од точка 10 на оваа одлука, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина составува договор за секој рамковен кредит во четири примероци. Договорот се составува за една календарска година, односно со важност од 1 јануари до 31 декември односната година, односно до склучувањето на договорот за рамковниот кредит за наредната година.

Договорот од став 1 на оваа точка банката го разгледува и потпишува.

Потпишаниот договор за рамковниот кредит во два примерока банката ѝ го враќа на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина.

12. Договорот за рамковниот кредит од точка 11 на оваа одлука ги содржи следните основни елементи:

- 1) износ на одобриениот кредит;
- 2) услови за користење и враќање на одобриениот кредит;
- 3) височина на каматата по одделни намени, односно видови на кредитот и начинот на пресметување и плаќање на таа камата;
- 4) начин на обезбедување на наплатувањето на дадените кредити;
- 5) право на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина на бланко менниците примени како обезбедување на наплатата на дадените кредити да може да ги потпишува со нејзините битни состојци;
- 6) начин на делумно или целосно откажување на кредитот од страна на давачот на кредитот или корисникот на кредитот;
- 7) право на народната банка на републиката, односно на народната банка на автономната покраина да го контролира наменското користење на кредитот;

8) надлежност на судот во случај на спор.

13. Народната банка на Југославија, со народните банки на републиките и со народните банки на автономните покраини, го утврдува типскиот образец на договорот за одделни рамковни кредити што ќе се користи за склучување на кредитните односи со деловните банки во смисла на оваа одлука.

14. Зголемувањето или намалувањето на одделни рамковни кредити се регулираат со анекс кон постојниот договор.

Барањата за зголемување или намалување на рамковниот кредит банката ги поднесува на начинот од точ. 7, 8 и 9 на оваа одлука. Во образложението на барањето банката го наведува основот за зголемување или намалување на кредитот.

Разгледувањето на барањата за зголемување или намалување на рамковниот кредит и натамошната постапка е иста како и постапката за одобрување на рамковниот кредит.

По исклучок од одредбата од став 2 на оваа точка, рамковниот кредит народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ќе го намами и без поднесување на барање за намалување ако утврди дека е мален основот за користење на рамковниот кредит.

15. Со потпишување на договорот за рамковниот кредит банката стекнува право да го користи одобриениот кредит за намените и под условите за кои е одобрен рамковниот кредит.

Средствата на одобриениот кредит народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ѝ ги става на банката на располагање одеднаш или sukcesивно, зависно од стечените услови за користење на кредитот за одделни намени.

Ако банката користила рамковен кредит во претходната година, се смета дека со склучувањето на договорот за тековната година пренесениот износ на тој кредит е пуштен во оптек на 1 јануари тековната година, односно на денот на склучувањето на договорот, со тоа што по така пренесениот кредит отплатите втасуваат во согласност со условите под кои тој дел на кредитот е користен.

16. Рамковниот кредит од точка 5 став 1 на оваа одлука им се дава на банките со рок за враќање од 1 јануари до 31 декември тековната година. Неотплатениот дел на кредитот што не втасал до 31 декември тековната година се опфаќа со договорот за рамковниот кредит за наредната година, и тоа под условите под кои тој дел на кредитот е даден, односно под условите што се предвидени за одделни намени и видови на кредитот што се содржани во тој неотплатен дел на кредитот.

17. Народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина води посебни евиденции за роковите на втасаноста на одделните кредити. Тие рокови мораат да бидат усогласени со роковите пропишани за одделни видови кредити, односно работи што се кредитираат.

18. Во роковите што за одделни видови кредити се утврдени со мерките на кредитната политика за тековната година, односно со мерките на кредитната политика за претходната година, за делот на пренесените неотплатени кредити, банката е должна да врши уредно отплатување на втасаните кредити со непосредно пренесување на средствата од својата жиро-сметка или со замена на пропишаната документација.

Отплатувањето на кредитот со замена на пропишаната документација според став 1 на оваа точка, може да се врши со поднесување на нова документација за истата или за друга намена на кредитот.

19. Кредитот може да се отплатува во рати или по пат на вонредни предвремени отплати.

Отплатувањето на кредитот може да биде и присилно, ако банката втасаните обврски не ги намирува во роковите на втасаноста.

Отплатувањето на кредитот може да биде последица за делумно откажување на кредитот или за откажување на кредитот во целост, било да го дава отказот банката или народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина.

20. Кредитите дадени од примарната емисија во смисла на важечките мерки на кредитната политика и одредбите на оваа одлука, како и побарувањата за отстапените средства на организациите на здружен труд на трајно користење, формирани според Законот за отстапување на определени средства на организациите на здружен труд и на општествено-политичките заедници на трајно користење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/74), народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги покриваат со средствата на Народната банка на Југославија.

Средствата од став 1 на оваа точка народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ги пренесуваат од сметката на Народната банка на Југославија по пат на платниот промет, sukcesивно, зависно од исплатите и отплатите по дадените кредити на банките.

21. Бланко мениците примени за обезбедување на отплатувањето на кредитите според точка 12 под 4 на оваа одлука, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ги чува во кредитните досиеја, заедно со договорите за рамковните кредити.

Примените бланко меници од став 1 на оваа точка, народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина не ги заменува со потпишување на секој нов договор, туку само кога ќе се променат лицата овластени за менично обврзување на банката, називот на банката, официјалниот печат на банката и сл.

22. Ако народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина побарувањата по дадените кредити треба да ги наплати по пат на меници, се пристапува кон присилна наплата на долгот, на начинот што е регулиран со важечките прописи. Во ваков случај од банката ќе се бара, пред првото наредно користење на кредитот кај народната банка на републиката, односно кај народната банка на автономната покраина, да поднесе нова бланко меница како замена за искористената.

23. По престанокот на сите побарувања од банката по кои мениците служеле како обезбедување на наплатата, народната банка на републиката, односно народната банка на автономната покраина ги попиштува неупотребените бланко меници и ги враќа по писмен пат на банката од која се примени.

24. Народната банка на републиката и народната банка на автономната покраина ќе доставуваат до Народната банка на Југославија извештаи за состојбата на кредитите дадени на банките од примарната емисија и за состојбата на побарувањата од организациите на здружен труд за отстапените средства на трајно користење, како и податоци за состојбата на пренесените средства за покрите на тие кредити и побарувања, и тоа на начинот и во роковите што спогодбено ќе ги утврдат Народната банка на Југославија и народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини.

25. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 64
21 јули 1976 година
Белград

Претседател на Советот на
губернерите
губернер
на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

573.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ГРАДЕЖНИ ДИГАЛКИ СО КУЛИ И ЗА НИВНИТЕ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 28 април 1976 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за градежни дигалки со кули и за нивните резервни делови, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производе од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2784 од 22 јули 1976 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите „Атмос“ —
— „Хоче, „Феринг“ — Грачаница, „Метална“ —
Сеново и СКИП — Љубљана.

Претставници на купувачите — потрошувачи:
8 купувачи — потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното споредување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство ва определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД СТРАНСКИ ДОЛЖНИЦИ СОДРЖАНИ ВО ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО

Во член 4 став 1 одредба под 6 зборовите: „за заедниците“ се заменуваат со зборовите: „на заедница“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 јули 1976 година.

СОДРЖИНА:

	Страна	Страна
540. Уредба за измена на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	917	нителна наплата и за кои нема да се врши присилна наплата — — — — — 938
541. Уредба за условите за привремен увоз на стоки — — — — —	917	558. Одлука за утврдување на царинската основица за употребувани моторни возила — — — — — 938
542. Уредба за условите и постапката за проширување и наплатување на дополнителна и компензаторна царина — — — — —	920	559. Решение за ослободување од плаќање на царина на специфичната опрема за здравството — — — — — 938
543. Одлука за определување на максималните цени за експедирање и доставување на писма и поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај — — — — —	922	560. Решение за определување на луките за натовар во превозот на определени стоки на бродови што сообраќаат на редовните линии во меѓународниот сообраќај — — — — — 942
544. Одлука за измена на Одлуката за утврдување на износот на девизите на определени организации на здружен труд за увоз на сировини, други репродукциони материјали и резервни делови за тековно одржување за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота — — — — —	922	561. Измена на Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година — — — — — 942
545. Одлука за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — —	922	562. Правилник за утврдување на видот, количеството и вредноста на предметите што се ослободени од плаќање на царина и за постапката за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина — — — — — 942
546. Одлука за начинот на продажбата на царинските стоки и за распоредот на средствата добиени со продажбата на тие стоки — — — — —	923	563. Правилник за слободните царински прованизии и за снабдувањето на превозните средства во меѓународниот сообраќај — — — — — 950
547. Одлука за височината на давачката за царинското евидентирање — — — — —	923	564. Наредба за начинот на утврдување на царинската основица — — — — — 956
548. Одлука за постапката за издавање и користење на уверенија за распоредување на стоки според Царинската тарифа и за надоместите за издавање на тие уверенија — — — — —	923	565. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за преземање мерки во граничните општини во Социјалистичка Република Словенија долж југословенско-италијанска граница — — — — — 959
549. Одлука за постапката за надомест на штета што царинарницата ќе ја нанесе во царинската постапка — — — — —	926	566. Наредба за престанок на важењето на Наредбата за забрана на внесувањето во Југославија од Италија определени добиточни производи и за забрана на влегувањето на определени превозни средства во Југославија од Италија — — — — — 959
550. Одлука за сезонските царински стапки за увоз на определени земјоделски производи — — — — —	928	567. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Kurier“ — — — — — 959
551. Одлука за условите за враќање на царината и на другите увозни давачки за стоките вратени во странство — — — — —	927	568. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Münchener Merkur“ — — — — — 959
552. Одлука за условите за подигање стоки под царински надзор пред уплатата на царината и на другите увозни давачки — — — — —	927	569. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ — — — — — 959
553. Одлука за утврдување на предметите и вредностите на кои при увозот на стоки се применуваат царински повластици — — — — —	928	570. Список на организациите на здружен труд овластени за вршење контрола на квалитетот на земјоделските и прехранбените производи и на нивните преработки наменети за извоз — — — — — 960
554. Одлука за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки — — — — —	933	571. Одлука за обврската на овластените банки да држат определен износ во девизи како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата со странство — — — — — 960
555. Одлука за определување на преференцијалните царински стапки за увоз на определени производи од земјите во развој — — — — —	934	572. Одлука за начинот на одобрувањето на деловните банки на кредити од примарната емисија и за користењето и враќањето на тие кредити — — — — — 961
556. Одлука за износот на лежарината за стоките сместени во царински магацин или во царинско стовариште — — — — —	937	573. Спогодба за промена на затечените цени за градежни дигалки со кули и за нивните резервни делови — — — — — 963
557. Одлука за утврдување на износите за кои нема да се донесува решение за допол-		Исправка на Уредбата за пресметување на вредноста на недовршеното производство на определени производи и услуги и за утврдување на побарувањата од странски должници содржани во инструментите за обезбедување на плаќањето — — — — — 963